



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Makedonije

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 11 ноември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 66

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 2.400 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

848.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед по пратките на растенија што се извезуваат, увезуваат и реекспортираат, зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони – 5000 динари, а за секоја натамошна тона односно започната тона во пратката преку 10 тони – уште по 500 динари;

2) за бродски пратки – 100 динари за една тона, а најмалку 5000 динари за една пратка;

3) за денковни и авионски пратки до три колету – 2000 динари, а за секој натамошен колет – уште по 100 динари;

4) за поштенски пратки до 10 килограми – 1000 динари, а за секој натамошен килограм – уште по 100 динари;

5) за пратки што патниците и персоналот на превозните средства ги носат со себе, до 10 килограми – 1000 динари, а за секои натаму започнати 10 килограми – уште по 100 динари;

6) за пратки од дрво (трупи, режана граѓа, јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) – 100 динари за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво – 60 динари за секој кубен односно просторен метар;

7) за помошни прегради од штици на брод или на шлеп кои се отстрануваат од нив по употребата – 1000 динари за секој кубен метар;

8) за преглед на остатоци од товарот на растително потекло по чистењето на брод односно шлеп 5000 динари по брод односно шлеп.

3. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратки на растенија што во превоз преку Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се провозуваат во отворени превозни средства, зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки од дрво, до 10 тони – 2.500 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 100 динари;

2) за вагонски и камионски пратки од дрво, до 10 кубни односно просторни метри – 1000 динари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар на дрво – уште по 50 динари;

3) за бродски пратки, освен пратки на дрво, до 10 тони – 2.500 динари, а за секоја натамошна започната тона уште по 50 динари;

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно просторни метри – 1000 динари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар – уште по 30 динари.

4. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на семе и посадочен материјал се зголемува

за 100% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 5 на точка 2 и во одредбите под 1 и 3 на точка 3 од оваа одлука.

5. За празна амбалажа од растително потекло што се враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а служела за испраќање на пратки на растенија, се плаќаат 50% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука.

6. Ако увозникот, извозникот односно провозникот бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, се плаќа надомест како за вагонски односно бродски пратки.

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ако инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име на денгуба на инспекторот да му плати 6.000 динари по еден час чекање.

8. Височината на надоместот за преглед на пратките од точ. 2 до 7 на оваа одлука кој се врши во текот на ноќта и во денови на државни празници, се зголемува за 100% од височината на надоместите предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/87).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 405
24 октомври 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

849.

Врз основа на член 56 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80) и член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75 и 72/81), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА БЕГАЛЕЦ

1. Паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец, утврдена со чл. 4 до 7 на Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец, се зголемува од 1 јули 1988 година и така зголемената помош по одделни видови изнесува, и тоа:

Динари

1) основната помош 12.648
2) додатокот за неспособност 3.162

- 3) додатокот за неспособност за самохрани 6.314
 4) додатокот за стручно оспособување односно школување 3.162
 5) додатокот за стручно оспособување односно школување надвор од местото на домување 9.486
 6) додатокот за малолетни членови 3.162
 2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ”, бр. 84/87).
 3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 391
 29 септември 1988 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
 Јанез Земљарич, с. р.

850.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со одредбата под 1 точка 3 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка односно при определувањето на царинската стапка „слободно” на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/87), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА КАПАЦИТЕТИТЕ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ПО СНИЖЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА

1. На увозот на опрема што не се произведува во земјата, а служи за модернизација на капацитетите од заеднички интерес во железничкиот сообраќај, се плаќа царина по стапка снижена за 50% од стапката пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така снижената царинска стапка не може да биде помала од 5%, на производите од долунаведените тар. броеви и тар. ознаки на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање
86.03		Самоодни железнички и трамвајски патнички и товарни вагони, освен оние од тар. број 86.04
	8603.10	– Напојувани од надворешен извор на електрицитет:
	8603.102	– моторни возови, патнички

2. Опредметот од точка 1 на ова решение може да се увезува ако се користи за модернизација на капацитетите на југословенските железници.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува до 31 декември 1990 година.

Е. п. бр. 406
 3 ноември 1988 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
 Јанез Земљарич, с. р.

851.

Врз основа на член 27 став 8 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), на предлог од сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА И РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ ШТО СЛУЖАТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА АЕРОДРОМИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Се утврдува опремата што служи за безбедност на аеродромите, за организациите на здружен труд за аеродромски услуги што се ослободени од плаќање на царина врз основа на член 27 став 7 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање
90.22		Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачења, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи апарати за радиографија или радиотерапија, рендгентски цевки и други генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столчи и слично за испитување или лекување:
9022.291		– апарати за преглед на превозни средства, патници, багаж и на предметите
		Ех.
		Проточни рендген-апарати за преглед на багаж
		– Рендген-апарати за преглед на багаж
		– Рендген-апарати за преглед на стоки

2. На увозот на резервни делови за користење на опремата од точка 1 на ова решение се ослободени од плаќање царина организациите на здружен труд за аеродромски услуги, согласно со член 27 став 7 од Царинскиот закон.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 31 декември 1990 година.

Е. п. бр. 407
 3 ноември 1988 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
 Јанез Земљарич, с. р.

852.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88 и 57/88) во точ. 1 и 2 износот: „22.000.-” се заменува со износот: „25.000.-”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува од 15 ноември 1988 година.

Бр. 114-46/88-013
9 ноември 1988 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

853.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88 и 57/88) во точка 1 износот: „110.000.-“ се заменува со износот: „125.000.-“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува од 1 декември 1988 година.

Бр. 114-46/88-013
9 ноември 1988 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

854.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челични јажиња за општа намена што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челични јажиња за општа намена. ————— JUS C.N1.100
Јаже 6 × 19 – СИЛ —————
2) Челични јажиња за општа намена. ————— JUS C.N1.114
Повекеслојно завојно јаже 17 × 7 неод- вртливо —————

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на челични јажиња за општа намена што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челични јажиња за општа намена. ————— JUS C.N1.100
Јаже 6 × 19 – СИЛ —————
2) Челични јажиња за општа намена. ————— JUS C.N1.114
Повекеслојно завојно јаже 17 × 7. Неод- вртливо —————
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за челични јажиња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/184
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

855.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕЛИЕСТ БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за келиест бетон што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Келиест бетон. Определување на пропустливоста на водена пара на пре- фабрикуваните елементи од автоклавиран келиест бетон ————— JUS U.N1.313
2) Келиест бетон. Определување на отпорноста спрема замрзнување на пре- фабрикуваните елементи од автоклавиран келиест бетон ————— JUS U.N1.315.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на келиест бетон од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/187
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

856.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на фосфор во пепелот на јагленот и коксот. Фотометриска метода — — — — — JUS B.N8.327
- 2) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по семимикро-Кјелдал-метода — — — — — JUS B.N8.333
- 3) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на хлор во камен и мрк јаглен и во лигнит по метода на изгорување на висока температура — — — — — JUS B.N8.334
- 4) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на вкупната влага во камен јаглен — — — — — JUS B.N8.335
- 5) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на шатер-индексите на кокс — — — — — JUS B.N8.336.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на методите на испитување на јаглен и кокс од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на фосфор во пепелот на јаглен — — — — — JUS B.N8.327 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/64);
- 2) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по семимикрокјелдал-метода — — — — — JUS B.N8.333
- 3) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на хлор во камен и мрк јаглен и во лигнит по метода на изгорување на ниска температура — — — — — JUS B.N8.334
- 4) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на вкупна влага во камен јаглен — — — — — JUS B.N8.335
- 5) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на шатер-индекси на кокс — — — — — JUS B.N8.336 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/193
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

857.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕЧКИ НА СТРУЈНИ КОЛА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛОСЕЦИ****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Пречки на струјни кола на железнички колосеци. Отстранување на пречки — JUS P.A9.010 донесен со Решението за југословенските стандарди за шински возила („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/72).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/190
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

858.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пестициди. Син камен. Технички услови — — — — — JUS H.P1.058
- 2) Пестициди. Малатион, технички. Технички услови — — — — — JUS H.P1.059
- 3) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на бакар-сулфат-пентахидрат. Електрогравиметриска метода — — — — — JUS H.P8.110
- 4) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на бакар-сулфат-пентахидрат. Волуметриска метода — — — — — JUS H.P8.111
- 5) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на содржината на железо. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.P8.112
- 6) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на слободните киселини, како H_2SO_4 — — — — — JUS H.P8.113
- 7) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на содржината на површинската вода (слободната). Гравиметриска метода — — — — — JUS H.P8.114
- 8) Испитување на пестициди. Син камен. Определување на содржината на материите нерастворливи во вода — — — — — JUS H.P8.115
- 9) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на активната супстанција. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.P8.116
- 10) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на

содржината на активната супстанција. Метода на гасна хроматографија — — —

11) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободните киселини, како H_2SO_4 . Волуметриска метода — — — JUS H.P8.117

12) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на цврстите материи нерастворливи во ацетон — — — JUS H.P8.118

13) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на железото. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.119

14) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на диетилфумарат. Поларографска метода — — — JUS H.P8.120

15) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободната диметилдитиофосфорна киселина. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.121

16) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободната диметилдитиофосфорна киселина. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.122

17) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободната диметилдитиофосфорна киселина. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.123

18) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободната диметилдитиофосфорна киселина. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.124

19) Испитување на пестициди. Малатион, технички. Определување на содржината на слободната диметилдитиофосфорна киселина. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.P8.125

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пестициди што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) S - [1,2-бис(етоксирбарбонил)-етил]. 0,0-диметил-фосфородитиоат (малатион), технички. Технички услови — — — JUS H.B5.043

2) S - [1,2-бис(етоксирбарбонил)-етил]. 0,0-диметил-фосфородитиоат (малатион), технички. Спектрофотометриско определување на содржината на активната супстанција — — — JUS H.B8.726

донесени со Правилникот на југословенските стандарди за пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за бакар-сулфат (син камен) - („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/186
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

859.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ АЛАТКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за машини алатки што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Машини алатки. Т-жлебови. Форма и мери — — — JUS M.G0.060

2) Машини алатки. Растојанија на Т-жлебовите. Мери — — — JUS M.G0.061

3) Машини алатки. Испитување на точноста. Механички разделни глави — — — JUS M.G0.149

4) Машини алатки. Конички рачки 7/24 за автоматска замена на алат. Големини на конусите 40, 45 и 50. Форма и мери — — — JUS M.G0.705

5) Машини алатки. Потерни завртки за конични рачки 7/24 за автоматска замена на алат. Големини на рачките 40, 45 и 50. Форма и мери — — — JUS M.G0.710

6) Машини алатки. Глави на вретена со конус 7/24. Форма и мери — — — JUS M.G0.720

7) Машини алатки. Повлекувачи за глави на вретена. Форма и мери — — — JUS M.G0.721

8) Машини алатки. Испитување на точноста. Стругови со нормална точност. Најголем пречник на обработка до 800 mm — — — JUS M.G1.001

9) Машини алатки. Испитување на точноста. Стругови со нормална точност. Најголем пречник на обработка од 800 до 1600 mm — — — JUS M.G1.002

10) Машини алатки. Испитување на точноста. Стругови со повишена точност. Најголем пречник на обработка до 500 mm — — — JUS M.G1.003

11) Машини алатки. Испитување на точноста. Револвер-стругови и едновретенни автоматски стругови со отвор на вретеното над 25 mm — — — JUS M.G1.101

12) Машини алатки. Глодалки со хоризонтално или вертикално вретено. Општи поими — — — JUS M.G4.001

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS M.G4.001, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на машини алатки што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на точноста на стругови со шилци. Височина на шилците до 400 mm — — — JUS M.G0.120

2) Испитување на точноста на стругови со шилци. Височина на шилците над 400 mm — — — JUS M.G0.121

3) Испитување на точноста на прецизни стругови со шилци — — — JUS M.G0.122

4) Испитување на точноста на стругови со шилци. Височина на шилците до

- 400 mm. Образец на записникот од испитувањето — — — — — JUS M.G0.520
- 5) Испитување на точноста на стругови со шилци. Височина на шилците над 400 mm. Образец на записникот од испитувањето — — — — — JUS M.G0.521
- 6) Испитување на точноста на стругови со шилци. Образец на записникот од испитувањето — — — — — JUS M.G0.522
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на машини алатки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/63);
- 7) Типизација на машините алатки. Т-жлебови — — — — — JUS M.G0.060
- донесен со Решението за југословенските стандарди за машини алатки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/65);
- 8) Типизација на машини алатки. Растојание на Т-жлебови. Широчина на работни маси — — — — — JUS M.G0.061
- донесен со Решението за југословенските стандарди за машини алатки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/66);
- 9) Испитување на точноста на поделната глава за Ø диск над 200 до 300 mm — — — — — JUS M.G0.149
- 10) Испитување на точноста на поделната глава за Ø диск над 200 до 300 mm. Образец за записникот на испитувањето — — — — — JUS M.G0.549
- донесени со Решението за југословенските стандарди за машини алатки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/71);
- 11) Глави на работното вретено со конус 7/24, за глодалки — — — — — JUS M.G4.110
- 12) Повлекувачи за главите на работното вретено со конус 7/24 за глодалки — — — — — JUS M.G4.111
- донесени со Правилникот за југословенските стандарди за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/185
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

860.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ
ЗА СПОЈУВАЊЕ И ЗА АЛАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за елементи за спојување и за алат што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Метрички надворешен навој со триаглест ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.005
- 2) Метрички внатрешен навој со триаглест ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.006
- 3) Цевен надворешен навој според стандардот JUS M.B0.056. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.007
- 4) Цевен внатрешен навој според стандардот JUS M.B0.056. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.008
- 5) Завршоци и препусти на завртки со метрички навој со триаглест ISO-профил — — — — — JUS M.B1.012
- 6) Избивачи за конични рачки со всадник — — — — — JUS K.D0.050

- 7) Спирални бургии со валчеста рачка, мошне кратки — — — — — JUS K.D3.019.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на елементи за спојување и за алат што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Излези и жлебови на надворешни Витвортови навој — — — — — JUS M.B1.007
- 2) Излези и жлебови на внатрешни Витвортови навој — — — — — JUS M.B1.008
- донесени со Решението за донесување на југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 35/52);
- 3) Избивачи за алати со конична рачка според JUS K.D0.011 — — — — — JUS K.D0.050
- донесен со Решението за југословенските стандарди за елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 32/56);
- 4) Завршоци на вијци со метрички навој со триаглест ISO-профил — — — — — JUS M.B1.012
- донесен со Решението за југословенските стандарди за вијчени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/66);
- 5) Метрички надворешен навој со триаглест ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.005
- 6) Метрички внатрешен навој со триаголест ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — JUS M.B1.006
- донесени со Правилникот за југословенските стандарди за вијчени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/79);
- 7) Спирални бургии со валчеста рачка, мошне кратки — — — — — JUS K.D3.019
- донесен со Правилникот за југословенските стандарди за спирални бургии („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/189
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

861.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТИ И
ОПРЕМА ЗА РАБОТА ПОД НАПОН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алати и опрема за работа под напон што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Алати и опрема за работа под напон. Изолациона заштитна преграда. Општи технички барања и испитувања — — — — — JUS N.B4.051
- 2) Алати и опрема за работа под напон. Рачен алат за работа под напон до 1000 V a.c. и 1500 V d.c. — — — — — JUS N.B4.052.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алати и опрема за работа под напон што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Алати и опрема за работа под напон над 1 kV. Изолациона заштитна преграда. Општи услови и испитувања. — — — — — JUS N.B4.051 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за испитување на алати и опрема за работа под напон над 1 kV („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/188
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

862.

Врз основа на член 81 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), со прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ЗВУЧНАТА ЗАШТИТА НА ЗГРАДИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките мерки и услови за звучната заштита на згради („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/70).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/191
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

863.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВАР ЗА УПОТРЕБА ВО ФЛОТАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за вар за употреба во флотации што го има следниот назив и ознака:

Вар за употреба во флотации. Технички услови, земање мостри и испитувања — — — — — JUS B.C1.024

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на вар за употреба во флотации од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/182
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

864.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Класификација на обликувани густо огноотпорни производи — — — — — JUS B.D6.201
- 2) Огноотпорен материјал. Тули за ротациони печки. Форма и мери — — — — — JUS B.D6.565
- 3) Огноотпорен материјал. Тули за ротациони печки. Обележување на топлата страна — — — — — JUS B.D6.566
- 4) Огноотпорен материјал. Испитување на хемискиот состав на магнезит. Определување на содржината на оксид Fe_2O_3 , Al_2O_3 , SiO_2 и CaO . Метода на рендгенска флуоресценција — — — — — JUS B.D8.231

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/181
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

865.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛАВИЈА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДМЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за заглавија на карактеристиките на предмети што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Заглавија на карактеристиките на предмети. Кондензатори ————— JUS A.A4.300
- 2) Заглавија на карактеристиките на предмети. Отпорници ————— JUS A.A4.301

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/183
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

866.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНИ ИСПИТУВАЊА НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за физикални испитувања на железни руди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Физикални испитувања на железни руди. Определување на редуктивноста — JUS B.G8.157
- 2) Физикални испитувања на железни руди. Определување на релативната редуктивност ————— JUS B.G8.158

3) Физикални испитувања на железни руди. Определување на разурнувањето (на деградацијата) на ниска температура. Метода со третирање во барабан по статичка редукција —————

JUS B.G8.159

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на физикалните испитувања на железни руди од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/180
29 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

867.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЛУМИНАНСМЕТРИ – МЕРИЛА ЗА ЛУМИНАНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фотоелектричните луминансметри – мерила за луминанција (во натамошниот текст: луминансметрите) во мерен опсег од $1 \cdot 10^{-3} \text{ cd/m}^2$ до 1500 cd/m^2 .

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.S – 3/1.

Член 2

Луминансметрите од член 1 на овој правилник, според експлоатационите карактеристики, се делат:

- 1) по точноста на мерењето – на две класи: 5 и 10;
- 2) по начинот на фокусирањето – на луминансметри со променлива далечина на фокусирањето (фокусирачки) и луминансметри со фиксна далечина на фокусирањето (фиксно-фокусирани);
- 3) по присуството на спектрално-неселективни апсорпциони филтери за промена на мерниот опсег – на луминансметри со филтери и на луминансметри без филтери.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) фотометарска глава е дел од физички фотометар кој содржи приемник или дел од визуелен фотометар во кој се врши фотометриско споредување;
- 2) фотометар е уред за мерење на фотометриски големини;
- 3) основна грешка на луминансметарот е грешката која се јавува кога луминансметарот се употребува во референтни услови;
- 4) опсег на покажување е опсегот на сите вредности на мерената големина кои можат да се отчитаат на покажувачкиот (мерен) инструмент;

5) мерен опсег е опсегот на сите вредности на мерена големина во кој не се пречекорени границите на декларираната грешка на луминансметарот;

6) мерно поле е збир на сите точки во просторот кон емитираат зрачење во правецот на приемната површина на луминансметарот, вреднувано со најмалку 10% од максималната осетливост;

7) агол на мерното поле, α , мерен во рамнината која поминува низ оптичката оска на луминансметарот, е аголот во рамките на кој одзивот на луминансметарот е поголем или еднаков на 1/10 од одзивот на светлоста која доаѓа од правецот на оптичката оска;

8) видно поле на луминансметарот е збир на сите точки во просторот кои се гледаат низ фотометарската глава односно низ окуларот на луминансметарот;

9) агол на видното поле на луминансметарот, β , е аголот под кој видното поле на луминансметарот се гледа од местото на приемната површина;

10) отстапувањето на релативната спектрална осетливост, $s(\lambda)_r$, од кривата $V(\lambda)$, е определено со грешката:

$$\delta_s = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} |s^*(\lambda)_r - V(\lambda)| d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} V(\lambda) d\lambda} \cdot 100\%,$$

каде што е: $s^*(\lambda)_r$ - нормализирана релативна спектрална осетливост дефинирана како:

$$s^*(\lambda)_r = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda)_A V(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda)_A s(\lambda)_r d\lambda} s(\lambda)_r,$$

каде што е $S(\lambda)_A$ спектрална распределба на изворот на светлината користен при баждарење (усвоено е дека тоа е стандардизиран извор од типот A, според Публ. CIE No15, односно извор чија распределба ѝ одговара на распределбата на зрачењето на апсолутно црно тело при температура на бојата од 2853K);

11) грешката на униформност е дефинирана како:

$$\delta_u = (1 - \frac{Y_{\min}}{Y_{\max}}) \cdot 100\%,$$

каде што е: $Y_{\min}$ - најмал излезен сигнал за упадниот агол на светлината во рамките на 90%-ното мерно поле на луминансметарот;

$Y_{\max}$ - најголем излезен сигнал за упадниот агол на светлината во рамките на 90%-ното мерно поле.

12) влијанието на луминанцијата на околното поле се проценува со грешката:

$$\delta_{ok} = \frac{Y_{ok}}{Y_{uk} - Y_{ok}} \cdot 100\%,$$

каде што е: Y_{ok} - излезен сигнал на луминансметарот при мерно поле прекриено со црно зашолниште (со занемарливо мала луминанција), а при светла околина чија површина е најмалку 10 пати поголема од мерното поле;

Y_{uk} - излезен сигнал на луминансметарот при откриено мерно поле;

13) грешката на линеарност е дефинирана како:

$$\delta_l(Y) = \frac{Y}{Y_g} \left(\frac{X_g}{X} - 1 \right) \cdot 100\%,$$

каде што е: Y - излезен сигнал на луминансметарот при дејствувањето на влезниот сигнал (на луминанцијата) со вредност K ;

X_g - влезен сигнал (луминанција) кој му одговара на излезниот сигнал Y_g (на максималната вредност на покажувањето врз дадениот мерен опсег).

За секој мерен опсег се дава само една вредност на грешката на линеарност; дефинирана како:

$$\delta_l = \delta_l(Y)_{\max}$$

14) грешката на фокусирање е дефинирана како:

$$\delta_f = \left(\frac{Y_1}{Y_2} - 1 \right) \cdot 100\%,$$

каде што е: Y_1 - излезен сигнал кога луминансметарот е фокусиран на најкратко растојание (што го декларира производот);

Y_2 - излезен сигнал кога луминансметарот е фокусиран на најдолгото декларирано растојание;

15) грешката поради замор е дефинирана како:

$$\delta_z = \left(\frac{Y(30 \text{ min})}{Y(10s)} - 1 \right) \cdot 100\%,$$

каде што е: $Y(30 \text{ min})$ - излезен сигнал на луминансметарот по дејствувањето на константна луминанција во текот на 30 min при референтни услови;

16) референтни услови се збир на референтните вредности или на референтните опсези на влијателните големини на луминансметарот;

17) влијателна големина е големината која не е предмет на мерење, но која влијае врз вредноста на покажувањето на луминансметарот;

18) промена на покажувањето на луминансметарот е разликата помеѓу измерените вредности на луминанцијата настаната кога една влијателна големина еднопосредно поприма две определени вредности, а вредноста на мерната луминанција да не се менува;

19) номинален опсег на употреба (за определена влијателна големина) е опсегот на вредноста на некоја влијателна големина во кој соодветните дополнителни грешки не ги надминуваат границите на допуштените односно декларираните вредности;

20) дополнителна грешка на луминансметарот е грешката која настанува кога вредностите на влијателните големини се различни од оние кои им одговараат на референтните услови.

Член 4

Основната грешка на луминансметарот, во мерните опсези во кои луминансметарот работи без филтер, не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 5\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 10\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 5

Отстапувањето на релативната спектрална осетливост на фотометарската глава од стандардизираната релативна спектрална осетливост на човечкото око (кривата $V(\lambda)$) не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 2\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 6\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 6

Грешката на униформност не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 2\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 6\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 7

Грешката предизвикана со влијание на околната луминанција (надвор од мерното поле на луминансметарот) не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 1\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 2\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 8

Грешката на линеарност не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 0,2\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 2\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 9

Грешката на фокусирање (при фокусирачките луминансметри) не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 0,4\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 1\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 10

Грешката на покажувачкиот (мерниот) инструмент на луминансметарот не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 0,2\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 3\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 11

Грешката поради замор не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 0,1\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 1\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 12

Зголемувањето на основната грешка при преминувањето од еден мерен опсег на друг мерен опсег, со примена на филтер, не смее да биде поголемо од:

- 1) $\pm 0,1\%$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 0,5\%$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 13

Промената на покажувањето на луминансметарот зависно од промената на околната температура, во номиналниот опсег на употреба деклариран за секој одделен тип на луминансметар, не смее да биде поголема од:

- 1) $\pm 0,2\%/^{\circ}\text{C}$ - за луминансметрите од класа 5;
- 2) $\pm 1\%/^{\circ}\text{C}$ - за луминансметрите од класа 10.

Член 14

Референтните услови се дадени во следната табела:

Влијателна големина	Референтна вредност на влијателната големина	Референтен опсег на влијателната големина
1	2	3
Температура на околината	25° C	25 °C $\pm$ 1 °C
Релативна влажност на воздухот	65%	65% $\pm$ 15%
Атмосферски притисок	100 kPa	100 kPa + 4 kPa

Член 15

Во текот на 5 min луминансметарот мора да издржи светлосно оптоварување кое изнесува 120% од најголемата вредност на луминанцијата која луминансметарот ја мери без филтер. По тоа испитување, луминансметарот мора да ги исполнува условите од член 4 на овој правилник.

Член 16

Луминансметрите мораат да издржат пет светлосни импулси во траење од 1 s (со паузи од 15 s), чија вредност е двапати поголема од најголемата вредност на луминанцијата која луминансметарот ја мери без примена на филтер. По тоа испитување, луминансметарот мора да ги исполнува условите од член 4 на овој правилник.

Член 17

Фотометарската глава и покажувачкиот (мерен) инструмент на луминансметарот можат да бидат вградени во одвоени кукишта или во заедничко кукиште. Ако кукиштата се одвоени, врската помеѓу фотометарската глава и покажувачкиот (мерен) инструмент се остварува со помош на свитлив изолиран спроводен кабел со изводи кои обезбедуваат добар спој со приклучниците.

Член 18

Изворот за напојување со електрична струја, и кога се наоѓа во засебно кукиште, се смета за составен дел на луминансметарот.

Член 19

Луминансметарот треба, зависно од формата, да има предвиденото место за ставање на жиг.

Член 20

На покажувачкиот (мерен) инструмент мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) ознака на типот;
- 2) ознака на единицата на големината што ја мери;
- 3) фабрички број;
- 4) назив или знак на производителот.

Член 21

На кукиштето на одвоената фотометарска глава, која претставува составен дел на луминансметарот, мораат да бидат нанесени:

- 1) типот и бројот на фотометарската глава;
- 2) типот и бројот на луминансметарот на кој му припаѓа фотометарската глава;
- 3) аголот на мерното поле.

Член 22

На рамката на филтерот мораат да бидат нанесени:

- 1) номиналната вредност на коефициентот на пресметување (на демултипликација) на покажувањето;
- 2) знакот на производителот.

Член 23

Техничката документација кон луминансметарот, покрај податоците наведени во чл. 20, 21 и 22 од овој правилник, мора да ги содржи и следните податоци:

- 1) мерен опсег (и опсег на покажување, ако се различни);
- 2) основна грешка;
- 3) агол на видното поле;
- 4) грешка на еталонирање (од сертификатот на еталоните на луминација);
- 5) релативна спектрална осетливост;
- 6) отстапување на релативната спектрална осетливост од кривата V(λ);
- 7) грешка на униформност;
- 8) грешка на линеарност;
- 9) грешка поради замор;
- 10) опсег на фокусирање;
- 11) грешка на фокусирање;
- 12) температурен коефициент;
- 13) номинален опсег на употреба;
- 14) време на одзив;
- 15) време на загревање;
- 16) влијание од напојувањето;
- 17) препорачано време на рекалибрација.

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-3693

19 април 1988 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

868.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 10, 20, 50 И 100 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 15 ноември 1988 година ковани пари во апоени од 10,

20, 50 и 100 динари со обележја што се утврдени во Одлуката за основните обележја на кованите пари во апосени од 10, 20, 50 и 100 динари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 120
3 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

869.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 31/88, 40/88 и 64/88) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/88 и 40/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88, 22/88, 35/88, 37/88, 41/88, 43/88, 55/88 и 60/88), во точка 35а став 3 зборовите: „до 31 октомври” се заменуваат со зборовите: „до 30 ноември”.

2. Во точка 38 став 1 по зборовите: „процентни поени” точката се брише и се додаваат зборовите: „годишно односно 0,16 процентни поени месечно”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 121
7 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

870.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на На-

родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88 и 59/88), во точка 1 став 2 во одредба под 1 процентот: „65%” се заменува со процентот: „50%”, во одредбата под 2 процентот: „55%” се заменува со процентот: „40%”, а во одредбата под 3 процентот: „75%” се заменува со процентот: „60%”.

2. Точката 4 се менува и гласи:

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за ноември 1988 година изнесува 19,5% месечно”.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 117
8 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

871.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/76, 41/81, 26/84 и 71/86) и на член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86 и 13/87), по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, од Службата на општественото книговодство на Југославија и од Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Заради единствено искажување и механографска обработка на податоците за извршување на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика, во рамките на одделни синтетички сметки пропишани со Контниот план за банките, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за банките, банките и другите финансиски организации обезбедуваат евиденција и на аналитичките сметки пропишани со Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

2. Банката односно друга финансиска организација која води книговодство по Контниот план за банките може за своите потреби, во рамките на синтетичката сметка што ја расчленила Народната банка на Југославија, натаму да ги расчленува аналитичките сметки што ги пропишала Народната банка на Југославија.

3. Упатство за содржината на аналитичките сметки пропишани со Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките дава Народната банка на Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 33/84, 42/84, 18/85, 36/86, 24/87, 10/88 и 35/88).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 111
5 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

П Л А Н
НА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ
ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

- 1) сметка 050 - Парични средства на резервите
 - 0500 - Парични средства на резервите
 - 0501 - Парична здружени средства на резервите
- 2) сметка 051 - Благајнички записи од средствата на резервите
 - 0510 - Благајнички записи на Народната банка на Југославија од средствата на резервите - задолжителен упис
 - 0511 - Благајнички записи на Народната банка на Југославија од средства на резервите - доброволен упис
 - 0512 - Обврзници на федерацијата од средствата на резервите
 - 0513 - Други обврзници на федерацијата од средствата на резервите
 - 0514 - Обврзници на републиките и автономните покраини од средствата на резервите
 - 0515 - Други обврзници на републиките и автономните покраини од средствата на резервите
 - 0516 - Обврзници на други издаватели од средствата на резервите
 - 0517 - Есконтирани меници од средствата на резервите
 - 0519 - Благајнички записи на други издаватели од средствата на резервите
- 3) сметка 056 - Привремено користење на средствата на резервите за обезбедување на тековната ликвидност
 - 0560 - Привремено користење на средствата на резервите за обезбедување на тековната ликвидност
 - 0562 - Привремено користење на здружените средства на резервите за обезбедување на тековната ликвидност на банката кај која е извршено здружувањето
 - 0563 - Привремено користење на здружените средства на резервите за обезбедување на тековната ликвидност на другите банки
- 4) сметка 080 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и надомести
 - 0800 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОЗТ на стопанската дејност
 - 0801 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од СИЗ-те на стопанската дејност
 - 0802 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОЗТ од општествената дејност
 - 0803 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од СИЗ-те на општествената дејност
 - 0804 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОПЗ
 - 0805 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од банките и други финансиски организации
 - 0806 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од други КОС
 - 0807 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од населението
 - 0808 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од странски лица
 - 0809 - Сомнителни и спорни побарувања по основ на надомести
- 5) сметка 081 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и надомести
 - 0810 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОЗТ на стопанската дејност
 - 0811 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од СИЗ-те на стопанската дејност
 - 0812 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОЗТ на општествената дејност
- 0813 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од СИЗ-те на општествената дејност
- 0814 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од ОПЗ
- 0815 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од банките и други финансиски организации
- 0816 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од други КОС
- 0817 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од населението
- 0818 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на камати од странски лица
- 0819 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по основ на надомести;
- 6) сметка 082 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати и надомести
 - 0820 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати по краткорочно работење
 - 0824 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати по долгорочно работење
 - 0828 - Сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на надомести;
- 7) сметка 083 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати и надомести
 - 0830 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати по краткорочно работење
 - 0834 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на камати по долгорочно работење
 - 0838 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по основ на надомести;
- 8) сметка 084 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и долгорочни побарувања
 - 0840 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанската дејност
 - 0841 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од СИЗ-те на стопанската дејност
 - 0842 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОЗТ на општествените дејности
 - 0843 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од СИЗ-те на општествените дејности
 - 0844 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОПЗ
 - 0845 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од банките и други финансиски организации
 - 0846 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од другите КОС
 - 0847 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од населението
 - 0848 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од странски лица
 - 0849 - Побарувања по протестирани меници на ОЗТ на стопанската дејност;
- 9) сметка 085 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања
 - 0850 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанската дејност
 - 0851 - Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од СИЗ-те на стопанската дејност
 - 0852 - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОЗТ на општествената дејност

- 0853 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од СИЗ-те на општествената дејност
- 0854 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОПЗ
- 0855 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од банките и други финансиски организации
- 0856 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од други КОС
- 0857 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од населението
- 0858 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од странски лица
- 0859 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања по меници од ОЗТ на стопанската дејност;
- 10) сметка 086 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања
- 0860 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања по краткорочно работење
- 0861 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанската дејност по краткорочно работење
- 0864 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања по долгорочно работење
- 0865 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанската дејност по долгорочно работење
- 11) сметка 087 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања
- 0870 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања по краткорочно работење
- 0871 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанските дејности по краткорочно работење
- 0874 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања по долгорочно работење
- 0875 – Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од ОЗТ на стопанската дејност по долгорочно работење;
- 12) сметка 100 – Жиро-сметка
- 1000 – Жиро-сметка
- 1001 – Проодна сметка на жиро-сметки
- 1002 – Сметка на банката за вршење на работи преку деловната единица
- 1003 – Проодна сметка на сметката на банката за вршење на работи преку деловната единица
- 13) сметка 102 – Готовина на народната банка
- 1020 – Готовина во трезорите на народната банка
- 1021 – Готовина на народната банка во трезорите кај други општествени правни лица
- 1022 – Заменети оштетени банкноти и ковани пари
- 14) сметка 108 – Други парични средства
- 1080 – Други парични средства на банката и друга финансиска организација
- 1081 – Парични средства за вршење на работи за сметка на општествено-правни лица
- 1082 – Парични средства за вршење на работи на граѓаните и на други правни лица
- 15) сметка 110 – Текушта сметка на СОК кај народната банка за готовина
- 1100 – Побарувања од СОК за дадена готовина
- 1101 – Обврски за готовина кај СОК
- 16) сметка 111 – Текушта сметка на платниот промет на народната банка кај СОК
- 1110 – Текушта сметка на платниот промет
- 1111 – Непресметана збирна авиза на одобренја
- 1112 – Непресметана збирна авиза на задолжувања
- 1113 – Непресметани спецификации на збирни авизи на одобренја
- 1114 – Непресметани спецификации за збирни авизи на задолжувања
- 1115 – Извршени телефонски и телеграфски налози
- 17) сметка 130 – Чекови
- 1300 – Примени чекови по девизно работење
- 1301 – Примени чекови по краткорочно работење
- 1302 – Примени чекови по долгорочно работење
- 18) сметка 132 – Меници за реесконт
- 1320 – Меници на ОЗТ од стопанската дејност со рок на плаќање до 90 дена подобни за користење на примарната емисија
- 1321 – Други меници со рок на плаќање до 90 дена подобни за реесконт кај други општествени правни лица
- 1322 – Меници на ОЗТ од стопанската дејност по основ на продажба на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 1323 – Други меници со рок на плаќање над 90 дена подобни за реесконт кај други општествени правни лица
- 19) сметка 133 – Меници есконтирани
- 1330 – Есконтирани меници на ОЗТ од стопанската дејност со рок на плаќање до 90 дена
- 1331 – Есконтирани меници на други издаватели со рок на плаќање до 90 дена
- 1332 – Есконтирани меници на ОЗТ од стопанската дејност по основ на продажба на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 1333 – Есконтирани меници на други издаватели со рок на плаќање над 90 дена
- 20) сметка 134 – Благајнички записи
- 1340 – Благајнички записи на Народната банка на Југославија – задолжителен упис
- 1341 – Благајнички записи на Народната банка на Југославија – доброволен упис
- 1349 – Благајнички записи на други издаватели
- 21) сметка 135 – Обврзници
- 1350 – Обврзници – инструменти на плаќање со рок на наплата до една година
- 1351 – Обврзници – инструменти на плаќање со рок на наплата над една година
- 22) сметка 141 – Задолжителна резерва кај народната банка
- 1410 – Издвоена задолжителна резерва кај народната банка
- 1411 – Привремено користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност
- 1412 – Издвоена задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните
- 1413 – Издвоена задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на остварен пораст на пласманите над определено ниво
- 23) сметка 142 – Депонирани средства по посебни прописи кај народната банка
- 1421 – Депонирани средства кај народната банка за користење на странски краткорочни кредити
- 1429 – Депонирани средства кај народната банка по други основи
- 24) сметка 150 – Побарувања по основ на камати
- 1500 – Побарувања по основ на камати од ОЗТ на стопанската дејност

- 1501 - Побарувања по основ на камати од СИЗ-ови на стопанската дејност
- 1502 - Побарувања по основ на камати од ОЗТ на општествените дејности
- 1503 - Побарувања по основ на камати од СИЗ-те на општествените дејности
- 1504 - Побарувања по основ на камати од ОПЗ
- 1505 - Побарувања по основ на камати од банките и други финансиски организации
- 1506 - Побарувања по основ на камати од други КОС
- 1507 - Побарувања по основ на камати од населението
- 1508 - Побарувања по основ на камати од странски лица
- 25) сметка 155 - Дадени аванси
- 1550 - Дадени аванси на добавувачи за обртни средства
- 1551 - Дадени аванси на овластени банки за откуп на ефективни странски пари
- 1552 - Дадени аванси на овластени менувачи за откуп на ефективни странски пари
- 1559 - Дадени аванси за други намени
- 26) сметка 156 - Побарувања во девизи по основ на камати и надомести
- 1560 - Побарувања во девизи по основ на камати по краткорочно работење
- 1564 - Побарувања во девизи по основ на камати по долгорочно работење
- 1568 - Побарувања во девизи по основ на надомести
- 1569 - Други побарувања по основ на камати
- 27) сметка 157 - Други побарувања во девизи
- 1570 - Расходи на банката во девизи по работи со странство
- 1571 - Побарувања во девизи за испратени ефективни странски пари до собирен центар
- 1572 - Побарувања по основ на исплати на девизно штедење од двојазични штедни книшки и за сметка на други банки во земјата
- 1573 - Побарувања во девизи по основ на платени камати, провизии и други трошоци за сметка на други
- 1574 - Побарувања по основ на разни односи со странски кореспонденти
- 1577 - Побарувања по основ на девизни резерви
- 1579 - Други побарувања по други основи во девизи
- 28) сметка 159 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи
- 1590 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од ОЗТ на стопанската дејност
- 1591 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од СИЗ-те на стопанската дејност
- 1592 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од ОЗТ на општествените дејности
- 1593 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од СИЗ-те на општествените дејности
- 1594 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од ОПЗ
- 1595 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од банки и други финансиски организации
- 1596 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од други КОС
- 1597 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од населението
- 1598 - Побарувања по основ на ревалоризациони приходи од странски лица
- 29) сметка 160 - Побарувања на плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1600 - Побарувања од ОЗТ на стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1601 - Побарувања од СИЗ-те на стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1602 - Побарувања од ОЗТ на општествените дејности за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1603 - Побарувања од СИЗ-те на општествената дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1604 - Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1605 - Побарувања од банките и други финансиски организации за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1606 - Побарувања од други КОС за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 30) сметка 161 - Побарувања во девизи за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1610 - Побарувања во девизи од ОЗТ на стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 1615 - Побарувања во девизи од банките и други финансиски организации по дадени авали на хартии од вредност и дадени гаранции
- 31) сметка 181 - Побарувања од народните банки по други основи
- 1810 - Побарувања од народната банка за готовина
- 1811 - Побарувања од народната банка за таксени и даночни вредносници
- 1819 - Други побарувања од народните банки
- 32) сметка 192 - Побарувања во пресметка од деловните односи
- 1920 - Побарувања во пресметка од деловните односи
- 1921 - Побарувања во пресметка од деловните односи во девизи
- 33) сметка 197 - Ревалоризациони расходи
- 1970 - Ревалоризациони расходи по основ на ревалоризациона камата на земени кредити и монетизација на хартии од вредност
- 1971 - Ревалоризациони расходи по основ на ревалоризациона камата на депозити на КОС
- 1972 - Ревалоризациони расходи по основ на ревалоризациона камата на депозити со населението
- 1973 - Ревалоризациони расходи по основ на ревалоризациона камата на депозити на странски лица
- 1974 - Ревалоризациони расходи по основ на покривање на загубите во билансот на успехот
- 1975 - Ревалоризациони расходи пренесени во наредната година
- 1976 - Ревалоризациони расходи по основ на негативни курсни разлики
- 1978 - Ревалоризациони расходи по основ на пренос во фондовите на банката
- 1979 - Други ревалоризациони расходи
- 34) сметка 230 - Дадени чекови
- 2300 - Дадени чекови по потрошувачки кредити
- 2309 - Дадени други чекови
- 35) сметка 238 - Дадени други инструменти на плаќање
- 2380 - Дадени интерни налози за пресметка меѓу ОЗТ преку интерната банка
- 2389 - Дадени други инструменти на плаќање
- 36) сметка 241 - Задолжителна резерва на банките кај народната банка
- 2410 - Задолжителна резерва на банките кај народната банка
- 2412 - Задолжителна резерва на банката кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните
- 2413 - Задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на остварен пораст на пласманите над определено ниво

- 37) сметка 242 - Други депонирани средства на банките кај народната банка
 2420 - Средства на резервниот фонд на банките
 2421 - Средства на банките кај народната банка депонирани за користење на странски краткорочни кредити
 2429 - Средства на банките кај народната банка депонирани по други основи
- 38) сметка 250 - Обврски по основ на камати
 2500 - Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по основ на камати
 2501 - Обврски спрема СИЗ-те на стопанската дејност по основ на камати
 2502 - Обврски спрема ОЗТ на општествената дејност по основ на камати
 2503 - Обврски спрема СИЗ-те на општествените дејности по основ на камати
 2504 - Обврски спрема ОПЗ по основ на камати
 2505 - Обврски спрема банките и други финансиски организации по основ на камати
 2506 - Обврски спрема други КОС по основ на камати
 2507 - Обврски спрема населението по основ на камати
 2508 - Обврски спрема странски лица по основ на камати
- 39) сметка 254 - Други обврски
 2540 - Обврски за привремено користење на средствата на резервите за одржување на дневната ликвидност и есконтирани меници
 2541 - Обврски за привремено користење на здружени средства на резервите за одржување на дневната ликвидност
 2542 - Обврски за привремено користење на средствата на солидарна одговорност за вложувања во определени намени
 2543 - Обврски за нераспореден прилив по основ на платниот промет со странство што се исплаќа во динари
 2544 - Преземени обврски по неликвидиран платен промет кај СОК
 2547 - Обврски по основ на девизни резерви
 2549 - Други обврски по други основи
- 40) сметка 255 - Примени аванси
 2551 - Примени аванси за откуп на ефективни странски пари
 2559 - Примени аванси за други намени
- 41) сметка 256 - Обврски во девизи по основ на камати и надомести
 2560 - Обврски во девизи по основ на камати по краткорочно работење
 2564 - Обврски во девизи по основ на камати по долгорочно работење
 2568 - Обврски во девизи по основ на надомести
 2569 - Други обврски во девизи по основ на камати
- 42) сметка 257 - Други обврски во девизи
 2571 - Обврски по дадени чекови и кредитни писма во конвертибилни девизи
 2572 - Обврски по дадени чекови и кредитни писма во пресметковни валути
 2573 - Обврски за неизвршени исплати по наплати од странство
 2574 - Обврски за нераспореден прилив во пресметковни валути
 2579 - Други обврски по други основи во девизи
- 43) сметка 259 - Обврски по основ на ревалоризациони расходи
 2590 - Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по основ на ревалоризациони расходи
 2591 - Обврски спрема СИЗ-те на стопанската дејност по основ на ревалоризациони расходи
 2592 - Обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по основ на ревалоризациони расходи
 2593 - Обврски спрема СИЗ-те на општествените дејности по основ на ревалоризациони расходи
- 2594 - Обврски спрема ОПЗ по основ на ревалоризациони расходи
 2595 - Обврски спрема банките и други финансиски организации по основ на ревалоризациони расходи
 2596 - Обврски спрема други КОС по основ на ревалоризациони расходи
 2597 - Обврски спрема населението по основ на ревалоризациони расходи
 2598 - Обврски спрема странски лица по основ на ревалоризациони расходи
- 44) сметка 281 - Обврски спрема народните банки по други основи
 2810 - Обврски спрема народните банки за готовина
 2811 - Обврски спрема народните банки за таксени и даночни вредносници
 2819 - Други обврски спрема народните банки
- 45) сметка 290 - Камати
 2900 - Камати по есконтирани меници
 2901 - Камати по краткорочни потрошувачки кредити дадени на населението
 2902 - Камати по долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението
 2909 - Други камати
- 46) сметка 292 - Обврски во пресметка од деловните односи
 2920 - Обврски во пресметка од деловните односи
 2921 - Обврски во пресметка од деловните односи во девизи
- 47) сметка 297 - Ревалоризациони приходи
 2970 - Ревалоризациони приходи по основ на ревалоризација на предмети материјални права и други средства
 2971 - Ревалоризациони приходи по основ на ревалоризациони камати по динарски побарувања од КОС
 2972 - Ревалоризациони приходи по основ на ревалоризациони камати по динарски побарувања од населението
 2973 - Ревалоризациони приходи по основ на ревалоризациони камати по динарски побарувања од странски лица
 2974 - Ревалоризациони приходи по основ на надомести на разликата на ревалоризационите приходи до износот на полната ревалоризациона стапка
 2975 - Ревалоризациони резерви
 2976 - Ревалоризациони приходи по основ на позитивни курсни разлики
 2978 - Надомест на разликата на ревалоризационите приходи до износот на ревалоризацијата на фондовите
 2979 - Други ревалоризациони приходи
- 48) сметка 310 - Девизни тековни сметки во странство
 3100 - Редовни девизни тековни сметки во странство
 3101 - Посебни девизни тековни сметки во странство
 3102 - Посебни девизни тековни сметки кај меѓународните финансиски организации
 3109 - Други девизни тековни сметки во странство
- 49) сметка 312 - Клириншки тековни сметки
 3120 - Редовни клириншки тековни сметки
 3121 - Посебни клириншки тековни сметки
 3129 - Други клириншки тековни сметки
- 50) сметка 318 - Проодна девизна сметка
 3180 - Проодна девизна сметка на банката
 3181 - Проодна девизна сметка за собирање на реализација
 3182 - Девизни средства за вршење на работи од име и за сметка на правни лица и граѓани
 3185 - Проодна девизна сметка на пресметката на наплатата на извоз со увоз на стоки и плаќање на увоз со извоз на стоки и услуги

- 51) сметка 320 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност
- 3200 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност по основ на користење на странски кредити
- 52) сметка 325 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од банките и други финансиски организации
- 3250 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од интерните банки
- 3251 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од основните и здружените банки
- 3252 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од други финансиски организации
- 3253 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од други банкарски организации
- 53) сметка 328 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од странски лица
- 3280 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 3281 - Побарувања по краткорочни кредити во девизи од други странски лица
- 54) сметка 329 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во девизи
- 3290 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност
- 3295 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во девизи од банките и други финансиски организации
- 3296 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во девизи од други КОС
- 3298 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во девизи од странски лица
- 55) сметка 332 - Орочени девизни средства во странство
- 3320 - Орочени девизни средства во странство
- 3321 - Орочени девизни средства во странство по посебни прописи
- 56) сметка 333 - Издвоени девизни средства кај народната банка
- 3330 - Издвоени девизни средства на банките кај народната банка од девизните депозити на граѓаните
- 3339 - Други издвоени девизни средства кај народната банка
- 57) сметка 339 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни пласмани во хартии од вредност и по други краткорочни пласмани, во девизи
- 3396 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни пласмани во хартии од вредност и по други краткорочни пласмани, во девизи, кај КОС
- 3398 - Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни пласмани во хартии од вредност и по други краткорочни пласмани, во девизи, од странски лица
- 58) сметка 340 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност
- 3400 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност за основни средства
- 3401 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност за обртни средства
- 3402 - Побарувања по долгорочни кредити во пресметковни валути од ОЗТ од стопанската дејност од кредитот користен за сметка на федерацијата
- 3403 - Побарувања во девизи од ОЗТ од стопанската дејност за користени кредити за рефинансирање
- 3409 - Други побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност
- 59) сметка 341 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност
- 3410 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност за основни средства
- 3411 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност за обртни средства
- 3413 - Побарувања во девизи од СИЗ од стопанската дејност за користени кредити за рефинансирање
- 3419 - Други побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност
- 60) сметка 342 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност
- 3420 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност за основни средства
- 3421 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност за обртни средства
- 3423 - Побарувања во девизи од ОЗТ од општествената дејност за користени кредити за рефинансирање
- 3429 - Други побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност
- 61) сметка 343 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од општествената дејност
- 3430 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од општествената дејност
- 3433 - Побарувања во девизи од СИЗ од општествената дејност за користени кредити за рефинансирање
- 62) сметка 344 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ
- 3440 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ
- 3443 - Побарувања во девизи од ОПЗ за користени кредити за рефинансирање
- 63) сметка 345 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации
- 3451 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од основни и здружени банки
- 3453 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од други банкарски организации
- 3454 - Побарувања во девизи од банки и други финансиски организации за користени кредити за рефинансирање
- 64) сметка 348 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од странски лица
- 3480 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 3481 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од други странски лица
- 65) сметка 349 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи
- 3490 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од стопанската дејност
- 3491 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност
- 3492 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествените дејности
- 3493 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од општествените дејности
- 3494 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ
- 3495 - Втасани ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации

- [illegible]

- [illegible]

- 4003 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за извоз на стоки на комерцијален кредит во кои учествува примарната емисија
- 4004 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој во кои учествува примарната емисија
- 4005 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за извоз на стоки и услуги во земјите во развој во кои учествува примарната емисија
- 4006 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на побарувањата од странство по основ на извршени услуги на странски туристи со рок на враќање до три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4007 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на извозот што се реализира во рамките на заедничка програма за производство и извоз од значење за целата земја во кои учествува примарната емисија
- 4008 - Краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги со рок на враќање до три месеци во кои не учествува примарната емисија
- 4009 - Краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги со рок на враќање над три месеци во кои не учествува примарната емисија
- 78) сметка 401 - Краткорочни кредити за увоз на стоки
- 4010 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на нафта и нафтни деривати од земјите на определени валутни подрачја во кои учествува примарната емисија
- 4011 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на нафта и нафтни деривати од земјите во развој
- 4012 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на определени основни сировини и репродукциони материјали од земјите на определени валутни подрачја во кои учествува примарната емисија
- 40013 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на определени производи од земјите во развој
- 4014 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на определени производи од определени земји
- 4015 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на определени производи од земјите на определени валутни подрачја во кои учествува примарната емисија
- 4016 - Побарувања од ОЗТ по основ на увоз на стоки со одложен начин на плаќање на динарска противвредност
- 4017 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на камен јагден, неагломеран, за коксирање, од земјите на определени валутни подрачја, во кои учествува примарната емисија
- 4018 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на стоки со рок на враќање до три месеци во кои не учествува примарната емисија
- 4019 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за увоз на стоки со рок на враќање над три месеци во кои не учествува примарната емисија
- 79) сметка 402 - Краткорочни кредити дадени за производство на определени сточарски производи
- 4020 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоеење на говеда во кои учествува примарната емисија
- 4021 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоеење на свињи во кои учествува примарната емисија
- 4022 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоеење на живина во кои учествува примарната емисија
- 4023 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоеење на овци во кои учествува примарната емисија
- 4024 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за одгледување на риби во кои учествува примарната емисија
- 4025 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за производство на млеко во кои учествува примарната емисија
- 4026 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоеење на расен приплоден подмладок во сточарството во кои учествува примарната емисија
- 80) сметка 403 - Краткорочни кредити за производство на определени земјоделски производи
- 4030 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на пченица во кои учествува примарната емисија
- 4031 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на маслодајни култури во кои учествува примарната емисија
- 4032 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на шеќерна репка во кои учествува примарната емисија
- 4033 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на тутун во кои учествува примарната емисија
- 4034 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за комерцијално производство на пченка во кои учествува примарната емисија
- 4035 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на оризова арпа во кои учествува примарната емисија
- 81) сметка 404 - Краткорочни кредити за производство и подготвување на стоки за извоз
- 4040 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз со рок на враќање до три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4041 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз со рок на враќање над три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4042 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на производството и подготовката што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз од значење за целата земја, до три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4044 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за подготвување на туристички услуги со рок на враќање над три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4045 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на производството и подготовката што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз од значење на целата земја, над три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4046 - Краткорочни кредити на ОЗТ за подготвување на туристички услуги со рок на враќање до три месеци, во кои учествува примарната емисија
- 4047 - Краткорочни кредити на ОЗТ за подготвување на туристички услуги со рок на враќање над три месеци, во кои не учествува примарната емисија
- 4048 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на стоки за извоз со рок на враќање до три месеци во кои не учествува примарната емисија
- 4049 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на стоки за извоз со рок на враќање над три месеци, во кои не учествува примарната емисија
- 82) сметка 405 - Краткорочни кредити за продажба и купување на домашна опрема и бродови во Југославија
- 4050 - Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за продажба на домашна опрема и бродови во Југославија

- [illegible]

- 4111 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од стопанската дејност со рок на враќање над три месеци
- 88) сметка 412 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од општествените дејности
- 4120 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од општествената дејност со рок на враќање до три месеци
- 4121 - Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од општествената дејност со рок на враќање над три месеци
- 89) сметка 413 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од општествената дејност
- 4130 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од општествената дејност со рок на враќање до три месеци
- 4131 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од општествената дејност со рок на враќање до три месеци
- 4131 - Краткорочни кредити дадени на СИЗ од општествената дејност со рок на враќање над три месеци
- 90) сметка 414 - Краткорочни кредити дадени на ОПЗ
- 4140 - Краткорочни кредити дадени на федерацијата
- 4141 - Краткорочни кредити дадени на сојузните дирекции за стоковни резерви
- 4142 - Краткорочни кредити дадени на други ОПЗ
- 91) сметка 415 - Краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 4150 - Краткорочни кредити дадени на интерни банки
- 4151 - Краткорочни кредити дадени на основни и здружени банки
- 4152 - Краткорочни кредити дадени на други финансиски организации
- 4153 - Краткорочни кредити дадени на други банкарски организации
- 92) сметка 417 - Краткорочни кредити дадени на населението
- 4170 - Краткорочни кредити дадени на населението
- 4171 - Краткорочни ненаменски кредити дадени врз база на продажба на девизи
- 93) сметка 419 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства
- 4190 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од ОЗТ од стопанската дејност
- 4191 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од СИЗ од стопанската дејност
- 4192 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од ОЗТ од општествените дејности
- 4193 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од СИЗ од општествените дејности
- 4194 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од ОПЗ
- 4195 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од банки и други финансиски организации
- 4196 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од други КОС
- 4197 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од населението
- 4198 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за обртни средства од странски лица
- 94) сметка 425 - Други краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 4250 - Други краткорочни кредити дадени на интерни банки
- 4251 - Други краткорочни кредити дадени на основни и здружени банки
- 4252 - Други краткорочни кредити дадени на други финансиски организации
- 4253 - Други краткорочни кредити дадени на други банкарски организации
- 95) сметка 429 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити
- 4290 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од ОЗТ од стопанската дејност
- 4291 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од СИЗ од стопанската дејност
- 4292 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од ОЗТ од општествените дејности
- 4293 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од СИЗ од општествените дејности
- 4294 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од ОПЗ
- 4295 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од банки и други финансиски организации
- 4296 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од други КОС
- 4297 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од населението
- 4298 - Втасани ненаплатени други краткорочни кредити од странски лица
- 96) сметка 434 - Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ
- 4340 - Краткорочни пласмани во обврзници на федерацијата
- 4341 - Краткорочни пласмани во други хартии од вредност на федерацијата
- 97) сметка 439 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност
- 4390 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската дејност
- 4391 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од СИЗ од стопанската дејност
- 4392 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од ОЗТ од општествените дејности
- 4393 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од СИЗ од општествените дејности
- 4394 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од ОПЗ
- 4395 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од банки и други финансиски организации
- 4396 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани во хартии од вредност од КОС
- 98) сметка 445 - Краткорочни здружени и орочени средства и други краткорочни пласмани кај банки и други финансиски организации
- 4450 - Краткорочни здружени и орочени средства во интерни банки
- 4451 - Краткорочни здружени и орочени средства во основни и здружени банки
- 4452 - Краткорочни здружени и орочени средства во други финансиски организации
- 4453 - Краткорочни здружени и орочени средства во други банкарски организации
- 99) сметка 449 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани
- 4490 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од ОЗТ од стопанската дејност
- 4491 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од СИЗ од стопанската дејност
- 4492 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од ОЗТ од општествените дејности
- 4493 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од СИЗ од општествените дејности

- 4494 – Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од ОПЗ
- 4495 – Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други пласмани од банки и други финансиски организации
- 4496 – Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други пласмани од други КОС
- 4498 – Втасани ненаплатени краткорочни здружени средства и други краткорочни пласмани од странски лица
- 100) сметка 459 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба
- 4590 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОЗТ од стопанската дејност
- 4591 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од СИЗ од стопанската дејност
- 4592 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОЗТ од општествените дејности
- 4593 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од СИЗ од општествените дејности
- 4594 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОПЗ
- 4595 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од банки и други финансиски организации
- 4596 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од други КОС
- 4597 – Втасани ненаплатени краткорочни кредити за станбено-комунална изградба од населението
- 101) сметка 462 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на работи на извозот на стоки и услуги
- 4620 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на работи на извозот на стоки и услуги
- 4621 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање извозот на стоки на комерцијален кредит
- 4622 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производство и подготвување на стоки и услуги за извоз
- 4623 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на извоз кој се реализира во рамките на заедничката програма за производство и извоз од значење за целата земја
- 4624 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на побарувања од Меѓународната банка за обнова и развој
- 4625 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање извозот на стоки и услуги во земјите во развој
- 4626 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на побарувања по основ на извршени а уште ненаплатени услуги на странски туристи
- 4627 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање подготвувањето на услуги на странски туристи
- 4628 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството кое се реализира во рамките на заедничката програма за производство и извоз од значење за целата земја
- 4629 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање работи на извозот на стоки и услуги на клириншкото подрачје
- 102) сметка 463 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на определени земјоделски производи
- 4630 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на пченица
- 4631 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на маслодајни култури
- 4632 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на шеќерна репка
- 4633 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на тутун
- 4634 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на комерцијално производство на пченка
- 4635 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на оризова арпа
- 4636 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање гоеење на говеда и одгледување на говеда
- 4637 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање гоеење на свињи, овци и риба и одгледување на овци и свињи
- 4638 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање гоеење на живина
- 4639 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на млеко
- 103) сметка 464 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање залихи на определени земјоделски производи
- 4640 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на сезонски залихи на пченица
- 4641 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на маслодајни култури и сурово масло
- 4642 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на шеќерна репка и шеќер
- 4643 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на вино од домашно производство
- 4644 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на пченка
- 4645 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на сезонски залихи на оризова арпа и ориз
- 4646 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање залихи на месо во ладилници
- 4647 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање залихи на трпезно гозје и јаболка
- 4648 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на млечни производи
- 4649 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на пазарни стокровни резерви на републиките и автономните покраини и на сојузни пазарни стокровни резерви
- 104) сметка 465 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на суровини и репродукциони материјали
- 4650 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на суровини и репродукциони материјали
- 4651 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за увоз на нафта и нафтени деривати
- 4652 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за увоз на камен јаглен неагломериран за коксување
- 4653 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за увоз на старо железо, челик и челик во слабови од земјите на определени валутни подрачја, наменети за преработка за извоз

- 4656 – Побарувања од банки по основ на увоз на стоки со одложен начин на плаќање на динарската противвредност
- 105) сметка 467 – Други краткорочни кредити на банки од примарната емисија за посебни намени
- 4670 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија врз основа на есконтирани меници
- 4672 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството и сезонските залихи на вештачки губрива
- 4673 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за ликвидност
- 4674 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија по основ на депонирани девизи на граѓаните
- 4675 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за покритење на кредитите дадени за отстранување на последици од елементарни непогоди
- 4676 – Краткорочни позајмици на банки од примарната емисија за исплата на штедни влогови
- 4677 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихите на јаглен
- 4678 – Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихите на тутун
- 4679 – Други краткорочни кредити на банки од примарната емисија
- 106) сметка 469 – Втасани ненаплатени краткорочни побарувања од меѓубанкарското работење
- 4691 – Втасани ненаплатени краткорочни побарувања по средства дадени на други основни банки во рамките на здружена банка
- 4692 – Втасани ненаплатени побарувања по краткорочни кредити дадени на банки од примарната емисија
- 4698 – Втасани ненаплатени краткорочни побарувања по средства дадени на банки и на други финансиски организации во странство основани од основни банки
- 107) сметка 479 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити
- 4790 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од ОЗТ од стопанската дејност
- 4791 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од СИЗ од стопанските дејности
- 4792 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од ОЗТ од општествените дејности
- 4793 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од СИЗ од општествените дејности
- 4795 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од банки и други финансиски организации
- 4796 – Втасани ненаплатени санациони краткорочни кредити од други КОС
- 108) сметка 480 – Побарувања по работи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 4800 – Краткорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 4801 – Други краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 4802 – Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други краткорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ од стопанската дејност
- 4803 – Краткорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани од ОЗТ од стопанската дејност
- 4804 – Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 4805 – Санациони краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 4806 – Други краткорочни побарувања по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани од ОЗТ од стопанската дејност
- 4808 – Трошоци за работењето по краткорочни работи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 109) сметка 481 – Побарувања по работи во име и за сметка на СИЗ од стопанската дејност
- 4810 – Краткорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од стопанските дејности
- 4811 – Други краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од стопанските дејности
- 4812 – Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други краткорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ од стопанските дејности
- 4813 – Краткорочни здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани во СИЗ од стопанските дејности
- 4814 – Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од стопанските дејности
- 4815 – Санациони краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од стопанските дејности
- 4816 – Други краткорочни побарувања по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани од СИЗ од стопанските дејности
- 4818 – Трошоци за работењето по краткорочни работи во име и за сметка на СИЗ од стопанските дејности
- 110) сметка 482 – Побарувања по работи во име и за сметка на ОЗТ од општествените дејности
- 4820 – Краткорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од општествените дејности
- 4821 – Други краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од општествените дејности
- 4822 – Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други краткорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ од општествените дејности
- 4823 – Краткорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани од ОЗТ од општествените дејности
- 4824 – Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од општествените дејности
- 4825 – Санациони краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на ОЗТ од општествените дејности
- 4826 – Други краткорочни побарувања по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани од ОЗТ од општествените дејности
- 4828 – Трошоци за работењето по краткорочни работи во име и за сметка на ОЗТ од општествените дејности
- 111) сметка 483 – Побарувања по работи во име и за сметка на СИЗ од општествените дејности
- 4830 – Краткорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од општествените дејности
- 4831 – Други краткорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на СИЗ од општествените дејности
- 4832 – Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други краткорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај СИЗ од општествените дејности

- [illegible]

- ни работи во кои учествува примарната емисија
- 5021 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на бродови за извоз по договорени работи во кои учествува примарната емисија
- 5028 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на крупна опрема за извоз по договорени работи во кои не учествува примарната емисија
- 5029 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за производство и подготвување на бродови за извоз по договорени работи во кои не учествува примарната емисија
- 119) сметка 503 – Долгорочни кредити за продажба и купување на бродови и опрема на кредит во Југославија
- 5030 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за продажба на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 5031 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за купување на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 5038 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за продажба на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија во кои не учествува примарната емисија
- 5039 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за купување на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија во кои не учествува примарната емисија
- 120) сметка 504 – Долгорочни кредити за изведување на инвестициони работи во странство на кредит
- 5040 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на побарувања по основ на изведување на инвестициони работи во странство на кредит во кои учествува примарната емисија
- 5049 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за изведување на инвестициони работи во странство на кредит во кои не учествува примарната емисија
- 121) сметка 505 – Долгорочни кредити за извоз на опрема и бродови на кредит
- 5050 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за кредитирање на побарувања по основ на извозот на опрема и бродови на кредит во кои учествува примарната емисија
- 5059 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за извоз на опрема и бродови на кредит во кои не учествува примарната емисија
- 122) сметка 508 – Други долгорочни кредити за посебни намени
- 5080 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за залихи на тутун во кои учествува примарната емисија
- 5081 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за производство на стоки на определена територија
- 5082 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за залихи на стоки на определена територија
- 5083 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност за одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството во кои учествува примарната емисија
- 123) сметка 510 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанските дејности
- 5100 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанските дејности за обртни средства
- 5101 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанските дејности за трајни обртни средства
- 5102 – Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанските дејности за трајни обртни средства
- панските дејности за трајни обртни средства од примарната емисија
- 124) сметка 514 – Долгорочни кредити дадени на ОПЗ
- 5140 – Долгорочни кредити дадени на федерацијата
- 5141 – Долгорочни кредити дадени на сојузните дирекции за стоковни резерви
- 5142 – Долгорочни кредити дадени на други ОПЗ
- 125) сметка 515 – Долгорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 5150 – Долгорочни кредити дадени на интерни банки
- 5151 – Долгорочни кредити дадени на основни и здружени банки
- 5152 – Долгорочни кредити дадени на други финансиски организации
- 5153 – Долгорочни кредити дадени на други банкарски организации
- 126) сметка 516 – Долгорочни кредити дадени на други КОС
- 5160 – Долгорочни кредити дадени на општествени и самоуправни фондови
- 5161 – Долгорочни кредити дадени на други КОС
- 127) сметка 517 – Долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението
- 5170 – Долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението
- 5171 – Долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението во кои учествува примарната емисија
- 128) сметка 519 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства
- 5190 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од ОЗТ од стопанската дејност
- 5191 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од СИЗ од стопанската дејност
- 5192 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од ОЗТ од општествените дејности
- 5193 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од СИЗ од општествените дејности
- 5194 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од ОПЗ
- 5195 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од банки и други финансиски организации
- 5196 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од други КОС
- 5197 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од населението
- 5198 – Втасани ненаплатени долгорочни кредити за обртни средства од странски лица
- 129) сметка 524 – Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОПЗ
- 5240 – Долгорочни кредити за инвестиции дадени на федерацијата
- 5242 – Долгорочни кредити за инвестиции дадени на други ОПЗ
- 130) сметка 527 – Долгорочни кредити за инвестиции дадени на населението
- 5271 – Долгорочни кредити за инвестиции дадени на населението
- 5272 – Долгорочни ненаменски кредити дадени врз база на продажба на девизи
- 5277 – Долгорочни кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажба на девизи во кои учествува примарната емисија
- 5278 – Долгорочни кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажба на девизи во кои не учествува примарната емисија
- 5279 – Други долгорочни кредити за инвестиции дадени на населението

- дени на населението врз основа на продажба на девизи
- 131) сметка 529 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства
- 5290 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од ОЗТ од стопанската дејност
- 5291 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од СИЗ од стопанската дејност
- 5292 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од ОЗТ од општествените дејности
- 5293 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од СИЗ од општествените дејности
- 5294 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од ОПЗ
- 5295 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од банки и други финансиски организации
- 5296 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основни средства од други КОС
- 5297 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основните средства од населението
- 5298 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за инвестиции во основните средства од странски лица
- 132) сметка 534 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ
- 5340 - Долгорочни пласмани во обврзници на федерацијата
- 5341 - Долгорочни пласмани во други обврзници на федерацијата
- 5342 - Долгорочни пласмани во обврзници на републиките и автономните покраини
- 5349 - Долгорочни пласмани во други обврзници и други хартии од вредност на ОПЗ
- 133) сметка 539 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност
- 5390 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската дејност
- 5391 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од СИЗ од стопанската дејност
- 5392 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од ОЗТ од општествените дејности
- 5393 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од СИЗ од општествените дејности
- 5394 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од ОПЗ
- 5395 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од банките и од други финансиски организации
- 5396 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани во хартии од вредност од други КОС
- 134) сметка 540 - Долгорочно здружени и отстапени средства во ОЗТ од стопанската дејност
- 5400 - Здружени средства во ОЗТ од стопанската дејност
- 5401 - Отстапени средства во ОЗТ од стопанската дејност
- 5402 - Финансирање на определени потреби на ОЗТ од стопанската дејност без обврска за враќање на средствата
- 135) сметка 541 - Долгорочно здружени и отстапени средства во СИЗ од стопанската дејност
- 5410 - Здружени средства во СИЗ од стопанската дејност
- 5412 - Финансирање на определени потреби на
- СИЗ од стопанската дејност без обврска за враќање на средствата
- 136) сметка 542 - Долгорочно здружени и отстапени средства во ОЗТ од општествените дејности
- 5420 - Здружени средства во ОЗТ од општествените дејности
- 5422 - Финансирање на определени потреби на ОЗТ од општествените дејности без обврска за враќање на средствата
- 137) сметка 543 - Долгорочно здружени и отстапени средства во СИЗ од општествените дејности
- 5430 - Здружени средства во СИЗ од општествените дејности
- 5432 - Финансирање на определени потреби на СИЗ од општествените дејности без обврска за враќање на средствата
- 138) сметка 544 - Долгорочно здружени и отстапени средства во ОПЗ
- 5440 - Здружени средства во федерацијата
- 5441 - Здружени средства во други ОПЗ
- 5442 - Отстапени средства во федерацијата
- 5443 - Отстапени средства во други ОПЗ
- 5444 - Финансирање на определени потреби на федерацијата без обврска за враќање на средствата
- 5445 - Финансирање на определени потреби на други ОПЗ без обврска за враќање на средствата
- 139) сметка 545 - Долгорочно здружени, отстапени и орочени средства и други долгорочни пласмани кај банките и други финансиски организации
- 5450 - Здружени и отстапени средства во странски банки
- 5451 - Здружени и отстапени средства во основни и здружени банки
- 5452 - Здружени и отстапени средства во други финансиски организации
- 5453 - Здружени и отстапени средства во други банкарски организации
- 140) сметка 546 - Долгорочно здружени и отстапени средства кај други КОС
- 5460 - Здружени средства кај други КОС
- 5461 - Отстапени средства кај други КОС
- 5462 - Финансирање на определени потреби на други КОС без обврска за враќање на средствата
- 141) сметка 549 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани
- 5490 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од ОЗТ од стопанската дејност
- 5491 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од СИЗ од стопанската дејност
- 5492 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од ОЗТ од општествените дејности
- 5493 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од СИЗ од општествените дејности
- 5494 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од ОПЗ
- 5495 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од банки и други финансиски организации
- 5496 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од други КОС
- 5498 - Втасани ненаплатени долгорочно здружени средства и други долгорочни пласмани од странски лица
- 142) сметка 557 - Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на населението

- 5571 - Долгорочни кредити за купување и изградба на станови
- 5572 - Долгорочни кредити за станбена изградба на настрадани од елементарни непогоди
- 5573 - Долгорочни кредити за купување и изградба на станови врз основа на девизното штедење
- 5574 - Долгорочни кредити за купување и изградба на станови по посебни прописи
- 5575 - Други долгорочни кредити за станбена изградба
- 5577 - Долгорочни кредити за купување и изградба на станови дадени на населението врз основа на продажбата на девизи во кои учествува примарната емисија
- 5578 - Долгорочни кредити за купување и изградба на станови дадени на населението врз основа на продажбата на девизи во кои не учествува примарната емисија
- 143) сметка 559 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОЗТ од стопанската дејност
- 5590 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОЗТ од стопанската дејност
- 5591 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од СИЗ од стопанската дејност
- 5592 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОЗТ од општествените дејности
- 5593 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од СИЗ од општествените дејности
- 5594 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од ОПЗ
- 5595 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од банките и други финансиски организации
- 5596 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од другите КОС
- 5597 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за станбено-комунална изградба од населението
- 144) сметка 562 - Долгорочни кредити дадени на банките од примарната емисија за кредитирање на посебни намени
- 5620 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит
- 5621 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за извоз на стоки на комерцијален кредит
- 5622 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во развој
- 5623 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за производство и подготвување на стоки за извоз по договорените работи
- 5624 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на залихите на тун
- 5625 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за продажба на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 5626 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на купување на домашна опрема и бродови
- 5627 - Долгорочни кредити на банките и други финансиски организации од примарната емисија за кредитирање на побарувањата по основ на извозот на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит
- 5628 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството
- 5629 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажбата на девизи
- 145) сметка 564 - Долгорочни кредити дадени на банките од примарната емисија за кредитирање на станбената изградба
- 5647 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за купување и изградба на станови дадени на населението врз основа на продажбата на девизи
- 5648 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за порано дадени кредити за станбена изградба
- 146) сметка 565 - Други долгорочни кредити дадени на банките од примарната емисија
- 5650 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за покрите на кредитите дадени за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 5651 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на увозот на опрема по посебни прописи
- 5652 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на трајни вложувања во обртни средства
- 5653 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на намените определени со посебни прописи
- 5654 - Долгорочни кредити претворени од краткорочните кредити од примарната емисија на Југословенската бранка за меѓународна економска соработка
- 5658 - Долгорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на трајни обртни средства
- 5659 - Други долгорочни кредити од примарната емисија
- 147) сметка 569 - Втасани ненаплатени долгорочни побарувања од меѓубанкарското работење
- 5691 - Втасани ненаплатени долгорочни побарувања по средствата дадени на други основни банки во рамките на здружена банка
- 5692 - Втасани ненаплатени долгорочни побарувања по кредитите дадени на банките од примарната емисија
- 5693 - Втасани ненаплатени долгорочни побарувања по кредитите дадени на банките од динарската противвредност на странските кредити
- 148) сметка 579 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити
- 5790 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од ОЗТ од стопанската дејност
- 5791 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од СИЗ од стопанската дејност
- 5792 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од ОЗТ од општествените дејности
- 5793 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од СИЗ од општествените дејности
- 5795 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од домашните банки и други финансиски организации
- 5796 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни кредити од други КОС
- 149) сметка 580 - Побарувања по работите во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 5800 - Долгорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правните лица и граѓаните дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 5801 - Долгорочни кредити за основните средства во име и за сметка на правни лица и на граѓани дадени на ОЗТ од стопанската дејност
- 5802 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај ОЗТ од стопанската дејност
- 5803 - Долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани во ОЗТ од стопанската дејност
- 5804 - Финансирање без обврска за враќање на средствата во име и за сметка на правни лица и на граѓани на ОЗТ од стопанската дејност

- [illegible]

- сметка на правни лица и граѓани дадени на банките и други финансиски организации
- 5857 - Други долгорочни побарувања по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани од банките и други финансиски организации
- 5858 - Трошоци за работењето по долгорочните работи во име и за сметка на банките и други финансиски организации
- 155) сметка 586 - Побарување по работите во име и за сметка на други КОС
- 5860 - Долгорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на други КОС
- 5861 - Долгорочни кредити за основни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на други КОС
- 5862 - Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни пласмани во име и за сметка на правни лица и граѓани кај други КОС
- 5863 - Долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани кај други КОС
- 5864 - Финансирање без обврска за враќање на средствата во име и за сметка на правни лица и граѓани на други КОС
- 5865 - Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на други КОС
- 5866 - Санациони долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на други КОС
- 5867 - Други долгорочни побарувања по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани од други КОС
- 5868 - Трошоци за работењето по долгорочни работи во име и за сметка на други КОС
- 156) сметка 587 - Побарувања по работите во име и за сметка на населението
- 5870 - Долгорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на населението
- 5871 - Долгорочни кредити за основни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на населението
- 5873 - Долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани кај населението
- 5875 - Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на населението
- 5877 - Други долгорочни побарувања по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани од населението
- 5878 - Трошоци за работењето по долгорочни работи во име и за сметка на населението
- 157) сметка 588 - Побарувања по работите во име и за сметка на странски лица
- 5880 - Долгорочни кредити за обртни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани дадени на странски лица
- 5881 - Долгорочни кредити за основни средства во име и за сметка на правни лица и граѓани додени на странски лица
- 5883 - Долгорочно вложени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани кај странски лица
- 5887 - Други долгорочни побарувања по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани од странски лица
- 5888 - Трошоци за работењето по долгорочни работи во име и за сметка на странски лица
- 158) сметка 700 - Девизни текушти сметки на домашни банки и други финансиски организации
- 7000 - Девизни текушти сметки на основните банки
- 7001 - Девизни текушти сметки на здружените банки
- 7002 - Девизни текушти сметки на други финансиски организации
- 7003 - Девизни депозити на банките од девизни средства на граѓани
- 7009 - Други депозити на банките и други финансиски организации
- 159) сметка 707 - Примени покритија по чекови и кредитни писма
- 7060 - Примени покритија од странски лица по чекови и кредитни писма во конвертибилни девизи
- 7061 - Примени покритија од странски лица по чекови и кредитни писма во пресметковни валути
- 160) сметка 708 - Други депозити по видување во девизи на странски лица
- 7080 - Други депозити на странски банки во конвертибилни девизи
- 7081 - Други депозити на странски лица во конвертибилни девизи
- 7082 - Девизни сметки на странски амбасади и други дипломатски претставништва во конвертибилни девизи
- 7083 - Девизни сметки на странски лица со живеалиште во Југославија во конвертибилни девизи
- 7088 - Други депозити на странски банки во пресметковни валути
- 7089 - Други депозити на странски лица во пресметковни валути
- 161) сметка 711 - Девизни сметки на претпријатија, погони и единици во странство на ОЗТ од стопанската дејност
- 7110 - Девизни сметки на претпријатија, претставништва и единици во странство на ОЗТ од стопанска дејност, во конвертибилни девизи
- 7111 - Девизни сметки на претпријатија, претставништва и единици во странство на ОЗТ од стопанската дејност, во претсметковни валути
- 7112 - Девизни депозити на претпријатија и претставништва во странство на ОЗТ од стопанската дејност од примени аванси за изведување на инвестициони работи во странство и за извоз на опрема
- 162) сметка 717 - Девизни средства од кредити во странство на ОЗТ од стопанските дејности
- 7170 - Девизни средства од кредити во странство на ОЗТ од стопанската дејност
- 163) сметка 719 - Други девизни средства на ОЗТ од стопанска дејност
- 7190 - Девизни средства на ОЗТ од стопанска дејност од аванси за изведувањето на инвестициони работи во странство и за извоз на опрема
- 7191 - Девизни средства на ОЗТ од стопанската дејност за дознаки во странство
- 7192 - Девизни средства на ОЗТ од стопанската дејност на име на покритие по акредитиви и гаранции
- 7199 - Други девизни средства на ОЗТ од стопанската дејност
- 164) сметка 727 - Девизни сметки и други депозити по видување на населението
- 7270 - Девизни сметки на населението во конвертибилни девизи
- 7271 - Девизни штедни влогови на населението во конвертибилни девизи
- 7278 - Други депозити по видување на населението во конвертибилни девизи
- 165) сметка 731 - Девизни сметки на странски консигнациони складови
- 7310 - Девизни сметки на странски консигнациони складови во конвертибилни девизи
- 7311 - Девизни сметки на странски консигнациони складови во пресметковни валути
- 166) сметка 740 - Орочени депозити во девизи на ОЗТ од стопанската дејност

- 7400 - Девизни депозити на претпријатија, претставништва и единици во странство на ОЗТ од стопанската дејност од примените аванси за изведувањето на инвестициони работи во странство и за извозна опрема
- 7409 - Други орочени депозити во девизи на ОЗТ од стопанската дејности
- 167) сметка 747 - Орочени депозити во девизи на населението
- 7470 - Краткорочни депозити на населението во конвертибилни девизи
- 168) сметка 748 - Орочени депозити во девизи на странски лица
- 7480 - Краткорочни орочени депозити на странски банки и финансиски организации во конвертибилни девизи
- 7481 - Краткорочни орочени депозити на други странски лица во конвертибилни девизи
- 169) сметка 751 - Краткорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации
- 7510 - Краткорочни кредити во девизи од основни и здружени банки
- 7511 - Краткорочни кредити во девизи од други финансиски организации
- 7512 - Краткорочни кредити во девизи од други банкарски организации
- 170) сметка 759 - Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити и други обврски во девизи
- 7592 - Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити во девизи спрема народните банки
- 7593 - Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити во девизи спрема странски банки и финансиски организации
- 7594 - Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити во девизи спрема странски лица
- 7595 - Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити во девизи спрема домашни банки и други финансиски организации
- 7596 - Втасани ненамирани обврски во девизи спрема други основни банки во рамките на здружена банка
- 7597 - Втасани ненамирани обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основните банки
- 171) сметка 760 - Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ од стопанската дејност
- 7600 - Долгорочни депозити на претпријатија, претставништва и единици во странство на ОЗТ од стопанската дејност од примените аванси за изведувањето на инвестициони работи во странство и за извоз на опрема
- 7609 - Други депозити во девизи на ОЗТ од стопанската дејност
- 172) сметка 767 - Долгорочни депозити во девизи на населението
- 7670 - Долгорочни депозити на населението во конвертибилни девизи
- 7671 - Долгорочни депозити на населението во конвертибилни девизи за станбена изградба
- 7679 - Други долгорочни депозити на населението во девизи
- 173) сметка 768 - Долгорочни депозити во девизи на странски лица
- 7680 - Долгорочни орочени депозити на странски банки и финансиски организации во конвертибилни девизи
- 7681 - Долгорочни орочени депозити на други странски лица во конвертибилни девизи
- 7682 - Долгорочни орочени депозити на странски лица во пресметковни валути
- 174) сметка 771 - Долгорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации
- 7710 - Долгорочни кредити во девизи од основни и здружени банки
- 7711 - Долгорочни кредити во девизи од други финансиски организации
- 7712 - Долгорочни кредити во девизи од други банкарски организации
- 175) сметка 772 - Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 7720 - Долгорочни кредити од странски банки во конвертибилни девизи
- 7721 - Долгорочни кредити од странски финансиски организации во конвертибилни девизи
- 7722 - Долгорочни кредити од странски банки и финансиски организации во пресметковни валути
- 7723 - Долгорочни кредити од странски банки за сметка на федерацијата во пресметковни валути
- 7724 - Долгорочни кредити во девизи за рефинансирање од странски банки и финансиски организации
- 176) сметка 779 - Втасани ненамирани обврски по долгорочни кредити и други обврски во девизи
- 7792 - Втасани ненамирани обврски по долгорочни кредити во девизи спрема народните банки
- 7793 - Втасани ненамирани обврски по долгорочни кредити во девизи спрема странски банки и други финансиски организации
- 7794 - Втасани ненамирани обврски по долгорочни кредити во девизи спрема странски лица
- 7795 - Втасани ненамирани обврски по долгорочни кредити во девизи спрема домашни банки и други финансиски организации
- 7797 - Втасани ненамирани и долгорочни обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки
- 177) сметка 780 - Обврски по работите во девизи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 7800 - Обврски по депозитите и други средства по видување во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7801 - Обврски по краткорочно здружените средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7802 - Обврски по краткорочни кредити и други краткорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7803 - Други краткорочни обврски во девизи по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7804 - Обврски по долгорочни орочени депозити во девизи во името и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7805 - Обврски по долгорочно здружени средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7806 - Обврски по долгорочни кредити и други долгорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7807 - Други долгорочни обврски во девизи по работите во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 7808 - Приходи по работите во девизи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 178) сметка 781 - Обврски по работите во девизи во име и за сметка на СИЗ од стопанската дејност
- 7810 - Обврски по депозити и други средства по видување во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност

- [illegible]

- 183) сметка 786 - Обврски по работи во девизи во име и за сметка на други КОС
- 7860 - Обврски по депозити и по други средства по видување во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7861 - Обврски по краткорочно здружени средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7862 - Обврски по краткорочни кредити и други краткорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7863 - Други краткорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7864 - Обврски по долгорочно орочени депозити во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7865 - Обврски по долгорочно здружени средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7866 - Обврски по долгорочни кредити и други долгорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7867 - Други долгорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 7868 - Приходи по работи во девизи во име и за сметка на други КОС
- 184) сметка 787 - Обврски по работи во девизи во име и за сметка на населението
- 7870 - Обврски по депозити и по други средства по видување во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7872 - Обврски по краткорочни кредити и други краткорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7873 - Други краткорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7874 - Обврски по долгорочно орочени депозити во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7876 - Обврски по долгорочни кредити и други долгорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7877 - Други долгорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 7878 - Приходи по работи во девизи во име и за сметка на населението
- 185) сметка 788 - Обврски по работи во девизи во име и за сметка на странски лица
- 7880 - Обврски по депозити и по други средства по видување во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7881 - Обврски по краткорочно вложени средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7882 - Обврски по краткорочни кредити и други краткорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7883 - Други краткорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7884 - Обврски по долгорочно орочени депозити во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7885 - Обврски по долгорочно вложени средства во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7886 - Обврски по долгорочни кредити и други долгорочни обврски во девизи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7887 - Други долгорочни обврски во девизи по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 7888 - Приходи по работи во девизи во име и за сметка на странски лица
- 186) сметка 801 - Жиро-сметки на СИЗ од стопанската дејност
- 8010 - Жиро-сметки на СИЗ од материјалното производство
- 8011 - Жиро-сметки на СИЗ од станбено-комуналната област
- 8012 - Средства на СИЗ од станбено-комуналната област за покритие на разликата во станарината
- 187) сметка 804 - Жиро-сметки на ОПЗ
- 8040 - Жиро-сметки на федерацијата
- 8041 - Средства на федерацијата за инвестиции во стопанството
- 8042 - Жиро-сметки на други ОПЗ
- 8043 - Средства на други ОПЗ за инвестиции во стопанството
- 188) сметка 805 - Жиро-сметки на банки и на други финансиски организации
- 8050 - Жиро-сметки на интерни банки
- 8051 - Жиро-сметки на основни и здружени банки
- 8052 - Жиро-сметки на други финансиски организации
- 8053 - Жиро-сметки на други банкарски организации
- 189) сметка 806 - Жиро-сметки на други КОС
- 8060 - Жиро-сметки на самоуправни фондови
- 8061 - Жиро-сметки на заедничките резерви на ОЗТ
- 8062 - Жиро-сметки на општествените фондови
- 8063 - Жиро-сметки на фондовите на ОПЗ
- 8064 - Жиро-сметки на фондовите и на средствата за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 8069 - Жиро-сметки на други општествени правни лица
- 190) сметка 807 - Жиро и тековни сметки на населението
- 8070 - Жиро-сметки на граѓаните
- 8071 - Тековни сметки на граѓаните
- 8072 - Жиро-сметки на здруженијата на граѓани и граѓански правни лица
- 191) сметка 808 - Жиро-сметки на странски лица
- 8080 - Жиро-сметки на странски лица
- 8081 - Тековни сметки на странски лица
- 8082 - Посебни сметки на странски лица
- 192) сметка 810 - Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ од стопанската дејност
- 8100 - Средства на заедничката потрошувачка на ОЗТ од стопанската дејност
- 8101 - Средства за станбена изградба на ОЗТ од стопанската дејност
- 193) сметка 811 - Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ од стопанската дејност
- 8110 - Средства на заедничката потрошувачка на СИЗ од стопанската дејност
- 8111 - Средства за станбена изградба на СИЗ од стопанската дејност
- 194) сметка 812 - Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ од општествените дејности
- 8120 - Средства на заедничката потрошувачка на ОЗТ од општествените дејности
- 8121 - Средства за станбена изградба на ОЗТ од општествените дејности
- 195) сметка 813 - Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ од општествените дејности
- 8130 - Средства на заедничката потрошувачка на СИЗ од општествените дејности
- 8131 - Средства за станбена изградба на СИЗ од општествените дејности
- 196) сметка 814 - Сметки на заедничката потрошувачка на ОПЗ

- 8140 – Средства на заедничката потрошувачка на сојузните органи и сојузните организации
- 8141 – Средства за станбена изградба на сојузните органи и сојузните организации
- 8142 – Средства на заедничката потрошувачка на органите и организациите на други ОПЗ
- 8143 – Средства за станбена изградба на органите и организациите на други ОПЗ
- 197) сметка 815 – Сметки на заедничката потрошувачка на банки и на други финансиски организации
- 8150 – Средства на заедничката потрошувачка на банки и на други финансиски организации
- 8151 – Средства за станбена изградба на банки и на други финансиски организации
- 198) сметка 816 – Сметки на заедничката потрошувачка на други КОС
- 8160 – Средства на заедничката потрошувачка на други КОС
- 8161 – Средства за станбена изградба на други КОС
- 199) сметка 820 – Други депозити по видување на ОЗТ од стопанската дејност
- 8200 – Издвоени и обезбедени средства на ОЗТ од стопанската дејност за плаќање на инвестиции
- 8201 – Пресметани а нераспоредени средства на доходот на ОЗТ од стопанската дејност издвоени на посебна сметка
- 8202 – Средства од придонеси на корисниците на електрична енергија од низок напон за финансирање на електроенергетски објекти
- 8203 – Средства на резервите на ОЗТ од стопанската дејност
- 8204 – Средства на ОЗТ од стопанската дејност за дознаки во странство
- 8205 – Средства на ОЗТ од стопанската дејност на име покрите по акредитиви, гаранции и кредити во странство
- 8206 – Средства на ОЗТ од стопанската дејност за издавање на чекови и кредитни писма на странски средства за плаќање
- 8207 – Средства на ОЗТ од стопанската дејност за купување на девизи
- 8208 – Депозити на ОЗТ од стопанската дејност кај народната банка на вредноста на увозот на определени стоки и услуги и користење на странски кредити
- 8209 – Други ограничени депозити на ОЗТ од стопанската дејност
- 200) сметка 821 – Други депозити по видување на СИЗ од стопанската дејност
- 8210 – Издвоени и обезбедени средства на СИЗ од стопанската дејност за плаќање на инвестиции
- 8213 – Средства на резервите на СИЗ од стопанската дејност
- 8214 – Средства на СИЗ од стопанската дејност за дознаки во странство
- 8215 – Средства на СИЗ од стопанската дејност на име покрите по акредитиви, гаранции и кредити во странство
- 8216 – Средства на СИЗ од стопанската дејност за издавање на чекови и кредитни писма на странски средства за плаќање
- 8217 – Средства на СИЗ од стопанската дејност за купување на девизи
- 8219 – Други ограничени депозити на СИЗ од стопанската дејност
- 201) сметка 822 – Други депозити по видување на ОЗТ од општествените дејности
- 8220 – Издвоени и обезбедени средства на ОЗТ од општествените дејности за плаќање на инвестиции
- 8221 – Пресметани, а нераспоредени средства на доходот на ОЗТ од општествените дејности
- 8223 – Средства на резервите на ОЗТ од општествените дејности
- 8224 – Средства на ОЗТ од општествените дејности за дознаки во странство
- 8225 – Средства на ОЗТ од општествените дејности на име покрите по акредитиви, гаранции и кредити во странство
- 8226 – Средства на ОЗТ од општествените дејности за издавање на чекови и кредитни писма на странски средства за плаќање
- 8227 – Средства на ОЗТ од општествените дејности за купување на девизи
- 8229 – Други ограничени депозити на ОЗТ од општествените дејности
- 202) сметка 823 – Други депозити по видување на СИЗ од општествените дејности
- 8230 – Издвоени и обезбедени средства на СИЗ од општествените дејности за плаќање на инвестиции
- 8233 – Средства на резервите на СИЗ од општествените дејности
- 8234 – Средства на СИЗ од општествените дејности за дознаки во странство
- 8235 – Средства на СИЗ од општествените дејности на име покрите по акредитиви
- 8236 – Средства на СИЗ од општествените дејности за издавање на чекови и кредитни писма на странски средства за плаќање
- 8237 – Средства на СИЗ од општествените дејности за купување на девизи
- 8239 – Други ограничени депозити на СИЗ од општествените дејности
- 203) сметка 824 – Други депозити по видување на ОПЗ
- 8240 – Издвоени и обезбедени средства на ОПЗ за плаќање на инвестиции
- 8241 – Средства на ОПЗ за исплати по посебни работи
- 8242 – Нераспоредени посебни средства на ОПЗ
- 8243 – Средства на резервите на ОПЗ
- 8244 – Средства на ОПЗ за дознаки во странство
- 8245 – Средства на ОПЗ на име покрите по акредитиви, гаранции и кредити во странство
- 8247 – Средства на ОПЗ за купување на девизи
- 8249 – Други ограничени депозити на ОПЗ
- 204) сметка 825 – Други депозити по видување на банки и на други финансиски организации
- 8250 – Издвоени и обезбедени средства на банки и други финансиски организации за плаќање на инвестиции
- 8251 – Депозити на штедно-кредитни организации по влогови на штедење
- 8253 – Средства на резервите на интерни банки и на други банкарски организации
- 8254 – Средства на банки и на други финансиски организации за дознаки во странство
- 8255 – Средства на банки и на други финансиски организации на име покрите по акредитиви, гаранции и кредити во странство
- 8257 – Средства на банки и на други финансиски организации за купување на девизи
- 8259 – Други ограничени депозити на банки и на други финансиски организации
- 205) сметка 826 – Други депозити по видување на други КОС
- 8260 – Издвоени и обезбедени средства на други КОС за плаќање на инвестиции
- 8262 – Нераспоредени посебни средства и депозити на други КОС
- 8263 – Средства на резервите на други КОС
- 8264 – Средства на други КОС за дознаки во странство
- 8265 – Средства на други КОС на име покрите по акредитиви
- 8266 – Средства на други КОС за издавање на чекови и кредитни писма на странски средства за плаќање
- 8267 – Средства на други КОС за купување на девизи
- 8269 – Други ограничени депозити на други КОС

- 206) сметка 827 – Други депозити по видување на населението
 8271 – Влогови на штедење по видување
 8279 – Други ограничени депозити на населението
- 207) сметка 828 – Други депозити по видување на странски лица
 8280 – Други депозити по видување на странски лица
 8284 – Депозити на меѓународни финансиски организации
 8285 – Контрапарт фондови
 8289 – Други ограничени депозити на странски лица
- 208) сметка 835 – Краткорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по хартии од вредност
 8350 – Краткорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по издадени благајнички записи
 8351 – Краткорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по издадени други хартии од вредност
- 209) сметка 839 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност
 8390 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од ОЗТ од стопанската дејност
 8391 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од СИЗ од стопанската дејност
 8392 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од ОЗТ од општествените дејности
 8393 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од СИЗ од општествените дејности
 8394 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од ОПЗ
 8395 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од банки и други финансиски организации
 8396 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од други КОС
 8397 – Втасани ненамирани краткорочни обврски по издадени хартии од вредност од населението
- 210) сметка 845 – Обврски по краткорочни кредити спрема банки и други финансиски организации
 8450 – Обврски по краткорочни кредити спрема интерни банки
 8451 – Обврски по краткорочни кредити спрема основни и здружени банки
 8452 – Обврски по краткорочни кредити спрема други финансиски организации
 8453 – Обврски по краткорочни кредити спрема други банкарски организации
 8454 – Обврски по краткорочни кредити спрема наредните банки
- 211) сметка 849 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити
 8490 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од ОЗТ од стопанската дејност
 8491 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од СИЗ од стопанската дејност
 8492 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од ОЗТ од општествените дејности
 8493 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од СИЗ од општествените дејности
 8494 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од ОПЗ
 8495 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од банки и од други финансиски организации
 8496 – Втасани ненамирани обврски по краткорочни кредити од други КОС
- 212) сметка 855 – Здружени средства на банки и други финансиски организации
- 8550 – Здружени средства на интерни банки
 8551 – Здружени средства на основни и здружени банки
 8552 – Здружени средства на други финансиски организации
 8553 – Здружени средства на други банкарски организации
- 213) сметка 859 – Втасани ненамирани обврски за здружени и вложени средства
 8590 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од ОЗТ од стопанската дејност
 8591 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од СИЗ од стопанската дејност
 8592 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од ОЗТ од општествените дејности
 8593 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од СИЗ од општествените дејности
 8594 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од ОПЗ
 8595 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од банки и од други финансиски организации
 8596 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од други КОС
 8597 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од населението
 8598 – Втасани ненамирани обврски за здружени средства од странски лица
- 214) сметка 862 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на работи на извозот на стоки и услуги
 8620 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на извозот на стоки и услуги
 8621 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит
 8622 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на производството и подготвување на стоки и услуги за извоз
 8623 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на извозот што се реализира во рамките на заедничката програма за производство и извоз од значење за целата земја
 8624 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обновa и развој
 8625 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој
 8626 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на побарувањата по основ на извршени а се уште ненаплатени услуги на странски туристи
 8627 – Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на подготвување услуги на странските туристи
 8628 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството што се реализира во рамките на заедничката програма за производство и извоз од значење за целата земја
 8629 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на работите на извозот на стоки и услуги на клириншкото подрачје
- 215) сметка 863 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на определени земјоделски производи
 8630 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на пченица
 8631 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на маслодајни култури
 8632 – Обврски по краткорочните кредити од при-

- марната емисија за кредитирање на производството на шакерна репа
- 8633 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на тутун
- 8634 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на комерцијалното производство на пченка
- 8635 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на оризова арпа
- 8636 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на гоеење на говеда и одгледување на говеда
- 8637 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на гоеење на свињи, овци и риби и одгледување на овци и свињи
- 8638 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на гоеење на живина
- 8639 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на млеко
- 216) сметка 864 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството на определени залихи на земјоделски производи
- 8640 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на сезонски залихи на домашна пченица
- 8641 - Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на маслодајни култури и сурово масло
- 8642 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на шеќерна репа и шеќер
- 8643 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на вино од домашно производство
- 8644 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на пченка
- 8645 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на сезонски залихи на оризова арпа и ориз
- 8646 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на месо во ладилници
- 8647 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на трпезно грозје и јаболка
- 8648 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихи на млечни производи
- 8649 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на пазарни стокковни резерви на републиките, автономните покраини и сојузните пазарни стокковни резерви
- 217) сметка 865 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на увозот на сировини и репродукционен материјал
- 8650 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на увозот на сировини и репродукционен материјал
- 8651 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на увозот на нафта и нафтени деривати
- 8652 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на увозот на камен јаглен, неагломериран, за коксување
- 8653 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на увозот на старо железо, челик и челик во слабови од земјите од определени валутни подрачја, наменети за преработка за извоз
- 8656 - Обврски спрема народната банка по основ на увозот на стоки со одложен начин на плаќање на динарската противвредност
- 218) сметка 867 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на други посебни намени
- 8670 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија врз основа на меници
- 8672 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на производството и на сезонски залихи на вештачки ѓубрива
- 8673 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за ликвидност
- 8674 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија по основ на депонираните девизи на граѓаните
- 8675 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за покрите на дадените кредити за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 8676 - Обврски по краткорочни позајмици за исплата на штетни влогови
- 8677 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихите на јаглен
- 8678 - Обврски по краткорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на залихите на тутун
- 8679 - Обврски по други краткорочни кредити од примарната емисија
- 219) сметка 869 - Втасани ненамирани обврски од меѓубанкарското работење
- 8691 - Втасани ненамирани краткорочни обврски по примени средства од други основни банки во рамките на здружена банка
- 8692 - Втасани ненамирани краткорочни обврски по кредити од примарната емисија
- 8698 - Втасани ненамирани краткорочни обврски по примени средства од банките и од други финансиски организации во странство основани од основни банки
- 220) сметка 870 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската дејност
- 8700 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската дејност до една година
- 8701 - Орочени депозити за станбена изградба на ОЗТ од стопанската дејност
- 8702 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската дејност над еден месец
- 8703 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската дејност над три месеци
- 8704 - Орочени депозити на ОЗТ од стопанската дејност над шест месеци
- 221) сметка 871 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската дејност
- 8710 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската дејност до една година
- 8711 - Орочени депозити за станбена изградба на СИЗ од стопанската дејност
- 8712 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската дејност над еден месец
- 8713 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската дејност над три месеци
- 8714 - Орочени депозити на СИЗ од стопанската дејност над шест месеци
- 222) сметка 872 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените дејности
- 8720 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените дејности до една година
- 8721 - Орочени депозити за станбена изградба на ОЗТ од општествените дејности
- 8722 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените дејности над еден месец
- 8723 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените дејности над три месеци
- 8724 - Орочени депозити на ОЗТ од општествените дејности над шест месеци
- 223) сметка 873 - Орочени депозити на СИЗ од општествените дејности

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- странување на последици од елементарни непогоди
- 9651 - Обврски по долгорочни кредити од примарна емисија за кредитирање на увоз на опрема по посебни прописи
- 9652 - Обврски по долгорочни кредити од примарна емисија за кредитирање на трајни вложувања во обртни средства
- 9653 - Обврски по долгорочни кредити од примарна емисија за кредитирање на намени определени со посебни сојузни прописи
- 9658 - Обврски по долгорочни кредити од примарна емисија за кредитирање на трајни обртни средства
- 9659 - Обврски по долгорочни кредити од примарна емисија
- 260) сметка 969 - Втасани ненамирани долгорочни обврски од меѓубанкарското работење
- 9691 - Втасани ненамирани долгорочни обврски по примени средства од друга основна банка во рамките на здружена банка
- 9692 - Втасани ненамирани долгорочни обврски по кредити од примарна емисија
- 9693 - Втасани ненамирани долгорочни обврски по кредити од динарска противвредност на странски кредити примени од народни банки
- 9698 - Втасани ненамирани долгорочни обврски по примени средства од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки
- 261) сметка 978 - Други долгорочни обврски
- 9780 - Обврски за основни средства
- 9781 - Обврски по санациони кредити
- 9782 - Преземени обврски по долгорочни кредити на општествено-политички заедници
- 9783 - Средства депонирани за финансирање на изградба на електроенергетски објекти
- 9784 - Обврски за изработени таксени и даночни вредносници
- 9785 - Обврски за здружени средства на резервен фонд
- 9789 - Други долгорочни обврски
- 262) сметка 980 - Обврски по работи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 9800 - Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9801 - Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9802 - Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9803 - Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9804 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9805 - Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од стопанската дејност
- 9808 - Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на ОЗТ од стопанската дејност
- 263) сметка 981 - Обврски по работи во име и за сметка на СИЗ од стопанската дејност
- 9810 - Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9811 - Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9812 - Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9813 - Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9814 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9815 - Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од стопанската дејност
- 9818 - Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на СИЗ од стопанската дејност
- 264) сметка 982 - Обврски по работи во име и за сметка на ОЗТ од општествените дејности
- 9820 - Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9821 - Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9822 - Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9823 - Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9824 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9825 - Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОЗТ од општествените дејности
- 9828 - Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на ОЗТ од општествените дејности
- 265) сметка 983 - Обврски по работи во име и за сметка спрема СИЗ од општествените дејности
- 9830 - Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9831 - Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9832 - Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9833 - Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9834 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9835 - Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема СИЗ од општествените дејности
- 9838 - Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на СИЗ од општествените дејности
- 266) сметка 984 - Обврски по работи во име и за сметка на ОПЗ
- 9840 - Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9841 - Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9842 - Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9843 - Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9844 - Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9845 - Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема ОПЗ
- 9848 - Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на ОПЗ

- 267) сметка 985 – Обврски по работи во име и за сметка на банки и други финансиски организации
- 9850 – Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9851 – Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9852 – Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9853 – Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9854 – Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9855 – Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема банки и други финансиски организации
- 9858 – Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на банки и други финансиски организации

- 268) сметка 986 – Обврски по работи во име и за сметка на други КОС

- 9860 – Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9861 – Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9862 – Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9863 – Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9864 – Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9865 – Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема други КОС
- 9868 – Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на други КОС

- 269) сметка 987 – Обврски по работи во име и за сметка на населението

- 9870 – Обврски по долгорочно здружени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 9871 – Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 9872 – Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 9874 – Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 9875 – Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема населението
- 9878 – Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на населението

- 270) сметка 988 – Обврски по работи во име и за сметка на странски лица

- 9880 – Обврски по долгорочно вложени средства во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 9881 – Обврски по долгорочни депозити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица

- 9882 – Долгорочни обврски по хартии од вредност издадени во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 9883 – Обврски по долгорочни кредити во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 9885 – Други долгорочни обврски по работи во име и за сметка на правни лица и граѓани спрема странски лица
- 9888 – Приходи по долгорочни работи во име и за сметка на странски лица

872.

Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88) Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите на странски валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 1988 година, изнесуваат:

Шифра	Земја	Ознака на валутата	Коефициенти за октомври 1988 година
1	2	3	4
036	Австралија	(AUD)	0,262
040	Австрија	(ATS)	0,102
124	Канада	(CAD)	0,033
208	Данска	(DKK)	0,052
246	Финска	(FIM)	0,110
250	Франција	(FRF)	0,074
280	Германија СР	(DEM)	0,085
380	Италија	(ITL)	0,083
392	Јапонија	(JPY)	0,199
474	Кувајт	(KWD)	0,029
528	Холандија	(NLG)	0,081
578	Норвешка	(NOK)	0,087
620	Португалија	(PTE)	0,803
752	Шведска	(SEK)	0,058
756	Швајцарија	(CHF)	0,084
826	В. Британија	(GBP)	0,103
840	САД	(USD)	–
955	Европска пр.единица	(HBA)	0,078
992	Белгија	(BEL)	0,080
995	Шпанија	(ESB)	0,108
	Пресметковен долар		–

2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите на странски валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во октомври 1988 година, изнесуваат:

Шифра	Земја	Ознака на валутата	Коефициенти за октомври 1988 година
1	2	3	4
036	Австралија	(AUD)	–
040	Австрија	(ATS)	–
124	Канада	(CAD)	–
208	Данска	(DKK)	–
246	Финска	(FIM)	–
250	Франција	(FRF)	–
280	Германија СР	(DEM)	–

Шиф- ра	Земја	Ознака на валутата	Коефициенти за октомври 1988 го- дина
1	2	3	4
380	Италија	(ITL)	-
392	Јапонија	(JPY)	-
474	Кувајт	(KWD)	-
528	Холандија	(NLG)	-
578	Норвешка	(NOK)	-
620	Португалија	(PTE)	-
752	Шведска	(SEK)	-
756	Швајцарија	(CHF)	-
826	В. Британија	(BBP)	-
840	САД	(USD)	0,159
955	Европска пр. еди- ница	(HVA)	-
992	Белгија	(BEL)	-
993	Белгија	(BEC)	-
995	Шпанија	(ESB)	-
	Пресметковен до- лар		0,189

С. бр. 16
7 ноември 1988 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

873.

Врз основа на член 28а став 7 и член 40а точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), Народната банка на Југославија издава

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Стапката на ревалоризација на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија за ноември 1988 година изнесува 19,1%.

С. бр. 17
9 ноември 1988
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

874.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ

ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА

	1-10.1988
	Ø 1987
СФР Југославија	251,2

	1-10.1988
	Ø 1987
СР Босна и Херцеговина	250,5
СР Македонија	249,8
СР Словенија	256,8
СР Србија	249,5
Територија на СР Србија надвор од териториите на САП	249,6
САП Војводина	248,0
САП Косово	248,9
СР Хрватска	252,7
СР Црна Гора	256,7

Бр. 001-4149/1
31 октомври 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

875.

Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за октомври 1988 година, во однос на декември 1987 година, изнесува 1,766.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за октомври 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,107.

3. Порастот на цените на производителите на индустриски производи во октомври во однос на септември 1988 година е 17,2%.

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-октомври 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 151,2%.

Бр. 001-4241/1
4 ноември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

848. Одлука за височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1657
849. Одлука за износот на паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец	1657

Страна	Страна
850. Решение за увоз на опрема за модернизација на капацитетите од заеднички интерес во железничкиот сообраќај по снижена царинска стапка ————— 1658	864. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал ————— 1663
851. Решение за утврдување на опремата и резервните делови што служат за безбедност на аеродромите што се ослободени од плаќање царина ————— 1658	865. Правилник за југословенските стандарди за заглавија на карактеристиките на предмети ——— 1664
852. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ ————— 1658	866. Правилник за југословенските стандарди за физикални испитувања на железни руди ——— 1664
853. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата ————— 1659	867. Правилник за метролошките услови за фотоелектрични луминансметри - мерила за луминанција ————— 1664
854. Правилник за југословенските стандарди за челични јажиња за општа намена ————— 1659	868. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоени од 10, 20, 50 и 100 динари ————— 1666
855. Правилник за југословенските стандарди за келиест бетон ————— 1659	869. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година ————— 1667
856. Правилник за југословенските стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс ——— 1659	870. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија ————— 1667
857. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за пречки на струјни кола на железнички колосеци ————— 1660	871. Одлука за аналитичките сметки во Контниот план за банките ————— 1667
858. Правилник за југословенските стандарди за пестициди ————— 1660	872. Соопштение за односот на стапката на растежот на цените на производителите на индустриски производи и стапките на растежот на средните курсеви на странски валути во октомври 1988 година ————— 1697
859. Правилник за југословенските стандарди за машини алатки ————— 1661	873. Соопштение за стапката на ревалоризација на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија за ноември 1988 година ——— 1698
860. Правилник за југословенските стандарди за елементи за спојување и за алат ————— 1662	874. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за октомври 1988 година ————— 1698
861. Правилник за југословенските стандарди за алати и опрема за работа под напон ————— 1662	875. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства, пораст на цените на производителите на индустриски производи и процент на растежот на животните трошоци ————— 1698
862. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за техничките мерки и услови за звучната заштита на згради ————— 1663	
863. Правилник за југословенскиот стандард за вар за употреба во флотации ————— 1663	

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИК. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишика бр. 17.
